



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧ

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Петок, 28 декември 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 68

ГОД. XL

Цена на овој број е 51 динар. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламација 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Помт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-085; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

749.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО VII ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA)

Се прогласува Законот за обезбедување средства за учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VII пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (IDA), што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1984 година.

П бр. 392

24 декември 1984 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО VII ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ (IDA)

Член 1

За учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VII пополнување на средствата на меѓународното здружение за развој (IDA) се обезбедуваат средства во вкупен износ од 1.484.630.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата, и тоа:

- 1) 29.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1985 година;
- 2) 119.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1986 година;
- 3) 178.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1987 година;
- 4) 223.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1988 година;
- 5) 223.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1989 година;

- 6) 223.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1990 година;
- 7) 178.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1991 година;
- 8) 148.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1992 година;
- 9) 89.000.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1993 година;
- 10) 74.630.000 динари – во Буџетот на федерацијата за 1994 година.

Член 3

Средствата утврдени во член 1 на овој закон по барање на Меѓународното здружение за развој (IDA), можат да се користат:

- 1) во динари – за опрема и услуги што ги плаќаат југослоенски организации на здружен труд;
- 2) во девизи што се значајни за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Член 4

Според барањата на Меѓународното здружение за развој (IDA), конверзија на динарот врши Народната банка на Југославија врз товар на тековните девизни резерви.

Член 5

Средствата обезбедени со овој закон се водат на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Член 6

Сојузниот секретар за финансии, врз основа на овој закон, ќе го извести Меѓународното здружение за развој (IDA) за учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VII пополнување и за динамиката на уплатите на средствата од член 1 на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

750.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за задолжување на Народната банка на Југославија во странство во 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на

седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1984 година.

П бр. 393
24 декември 1984 година.
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за задолжување на Народната банка на Југославија во странство во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/84) во називот на законот и во член 1 ст. 1 и 3 на сите места по зборовите: „во 1984” се додаваат зборовите: „и 1985”.

Член 2

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

751.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1984 година.

П бр. 396
24 декември 1984 година.
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83 и 53/84) во член 1 износот: „386.722,800.000” се заменува со износот: „390.942,800.000”.

Член 2

Во член 2 износот: „256.137,000.000” се заменува со износот: „260.357,000.000”.

Член 3

Овој Закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

752.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1984 година.

П. бр. 397
24 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Член 1

Во Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/82, 77/82 и 11/84) во член 1 став 1 зборовите: „1982 и 1983” се заменуваат со зборовите: „1982, 1983 и 1984” а зборовите: „1983 и 1984”, се заменуваат со зборовите: „1983, 1984 и 1985”.

Член 2

Во член 2 став 4 зборовите: „за 1979 година и по заемот за 1980 година“ се заменуваат со зборовите: „за 1979, 1980 и 1981 година и на купонот со реден број 4 од обврзниците по заемот за 1978 година“.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, не им се одлага исплатата на купонот со реден број 4 од обврзниците по заемот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1978 година на имателите на обврзници од територијата на Социјалистичка Република Црна Гора и од територијата на Социјалистичка Република Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини.“

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Член 3

За износот на разликата меѓу износот на одложените анuitети на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово и вкупниот износ на купонот од член 2 на овој закон, републиките и автономните покраини ќе обезбедат бескаматен заем и тие средства ќе му ги дозначат на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во две еднакви месечни рати што втасуваат на 1 февруари и 1 март 1985 година.

Ако републиката односно автономната покраина не ја изврши обврската од став 1 на овој член во пропишаниот рок, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, во корист на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе го пренесе соодветниот износ од средствата на буџетот на соодветната република односно автономна покраина.

Износот на бескаматниот заем од став 1 на овој член ќе го утврди Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

753.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сојузните административни такси, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1984 година.

П. бр. 411

24 декември 1984 година

Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72 и 70/78) член 6 се брише.

Член 2

Во член 13 во точка 10, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки, кои гласат:

„11) странски физички и правни лица под условите на реципроцитет;

12) југословенски граѓани на привремена работа во странство, за потврдите што ги издаваат дипломатските или конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство за работа односно престој во странство, заради остварување право на камата во девизи на девизните сметки или на девизните штедни влогови кај овластените банки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 3

Во член 21 став 4 се менува и гласи:

„Административните такси се плаќаат во готови пари кога таксениот обврзник е должен да плати износ на такса поголем од 400 динари, како и во други случаи предвидени со овој закон или со Тарифата на сојузните административни такси пропишана со посебен сојузен закон.“

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, конзуларните такси се плаќаат во готови пари ако таксениот обврзник е должен да плати износ поголем од 1.000 динари.“

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

754.

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 5 став 2 од Законот за обезбедување на средства за финансирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел на железничката пруга Титогорад-Скадар во 1982, 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/82 и 14/84), Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 24 декември 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ПРУГА ТИТОГРАД-СКАДАР ВО 1983 ГОДИНА

1. Износот на средствата утврден во член 1 на Законот за обезбедување на средства за финансирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел на железничката пруга Титогорад-Скадар во 1982, 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/82 и 14/83), во височина од 2.110.316.000 динари, ќе се валоризира за износот на извршените работи во 1983 година по основа на цените на градењето, со примена на индекс од 161,2 за цената на градењето во 1983 година во однос на 1982 година за 96.334.049 динари, така што да изнесува 2.206.650.049 динари.

2. Обврските на републиките и на автономните покраини по основа на средствата за валоризација во износ од 96,334.049 динари, а според критериумите од член 3 став 2 на Законот за обезбедување на средства за финансирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел на железничката пруга Титоград – Скадар во 1982, 1983 и 1984 година, изнесуваат за 1983 година, и тоа:

СР Босна и Херцеговина	13,091.797
СР Црна Гора	1,965.215
СР Хрватска	24,825.284
СР Македонија	5,510.308
СР Словенија	14,411.574
СР Србија	23,341.740
САП Косово	2,234.950
САП Војводина	10.953.181
Вкупно:	96,334.049

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 447
24 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

755.

Врз основа на член 107 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАЛОЗИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ОД РАМКОВЕН КРЕДИТ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува начинот на кој Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) ги извршува налозите на корисниците на општествени средства од одобриот рамковен кредит што се користи по принципот на текушта сметка определен во член 107 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: рамковен кредит).

Член 2

Под користење на рамковен кредит, во смисла на оваа уредба, се подразбира извршување на налозите на корисникот на кредитот на товар на неговата жиро-сметка до износот на одобриот кредит што го одобрила банката без пренесување на средствата од жиро-сметката на банката на жиро-сметката на корисникот на кредитот.

Член 3

Службата ги извршува налозите за плаќање на интерната банка и на работната организација преку чија жиро-сметка основните организации на здружен труд во нејзиниот состав остваруваат вкупен приход и располагаат со средствата со кои управуваат на товар на рамковните кре-

дити кај повеќе банки кај кои депонирале средства повидување, кои се водат на нивната жиро-сметка.

Интерната банка, односно работната организација која користи рамковен кредит од повеќе банки согласно со став 1 на овој член, ја известува организационата единица на Службата кај која се води нејзината жиро-сметка за тоа дали рамковните кредити ќе ги користи сразмерно со учеството на банките во депонираните средства или по определен редослед на банките до искористувањето на одобриот кредит.

Член 4

Организационата единица на Службата кај која се води жиро-сметката на корисникот на рамковниот кредит може да ги извршува налозите за плаќање од тој кредит дури откако банката ќе ја извести за износот на одобриот кредит, за рокот од кога може да започне користењето на кредитот и за рокот на користењето на кредитот.

Член 5

Од средствата на одобриот рамковен кредит, согласно со член 107 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство, Службата ги извршува налозите за плаќање на корисниците на кредитот и другите налози за плаќање издадени во согласност со законот, до височина на расположливите средства на жиро-сметката на банката давател на кредитот.

Како расположливи средства на жиро-сметката на банката, во смисла на став 1 на овој член се подразбираат: состојбата на средствата од претходниот ден и на средствата втасани на жиро-сметката на банката во текот на денот до времето кое е определено за прием на налози за плаќање од корисниците на општествени средства.

Член 6

Ако жиро-сметката на банката – давател на кредитот и сметката на корисникот на рамковен кредит не се водат кај иста организациона единица на Службата, организационата единица на Службата кај која се водат сметките на корисникот на кредитот, при приемот на налозите за извршување од средствата на одобриот рамковен кредит, ја проверува состојбата на расположливите средства на жиро-сметката на банката – давател на кредитот, а организационата единица на Службата кај која се води жиро-сметката на банката резервира соодветен износ на средства за извршување на налозите од одобриот рамковен кредит од таа банка.

Член 7

Службата ќе го запре извршувањето на налозите од средствата на одобриот рамковен кредит, се додека не се обезбеди износ на средствата што недостасуваат на жиро-сметката на банката и додека не се изврши враќање на користените средства на задолжителната резерва на банката кај Народната банка на Југославија и на средствата на резервниот фонд на банката, во смисла на член 111 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 8

Искористениот износ на рамковниот кредит Службата го утврдува по завршната дневна обработка на налозите во платниот промет и го искажува во извештајот за промените и за состојбата на средствата на жиро-сметката на корисникот на кредитот кој им се доставува на корисникот на кредитот и на банката.

Во извештајот од став 1 на овој член, што му го доставува на корисникот, искористениот износ на рамковниот кредит Службата го искажува како долговно салдо на жиро-сметката на корисникот на рамковниот кредит.

Кон извештајот до интерната банка и до работната организација од член 3 став 2 на оваа уредба за промените и за состојбата на средствата на нивната жиро-сметка, Службата обезбедува и податоци за рамковниот кредит искористен кај секоја банка.

Член 9

Службата го утврдува вкупниот износ на искористените рамковни кредити според состојбата на жиро-сметките на корисниците на рамковни кредити, и тоа посебно за секоја банка – давател на кредит, и за тој износ, по завршната дневна обработка на наложите во платниот промет, при вклучувањето на средствата на депонентот, ги намалува средствата на жиро-сметката на таа банка.

Член 10

По истекот на рокот на користењето на рамковниот кредит, искористениот износ на рамковниот кредит и се враќа на банката – давател на рамковен кредит од наредниот прилив на средствата на сметката на корисникот на кредитот.

Налозите за плаќање на обврските на корисниците на кредит, по истекот на рокот за користење на рамковниот кредит, Службата ќе почне да ги извршува откако ќе се изврши враќање на искористениот рамковен кредит на начинот пропишан во став 1 на овој член.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот на извршувањето на наложите на корисниците на општествени средства од рамковен кредит („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 533
27 ноември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јавез Земљарич, с. р.

756.

Врз основа на член 215 став 2, во врска со член 86 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА АВИОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Авиосервисот на сојузните органи (во натамошниот текст: Авиосервисот) е заедничка стручно-техничка служба за вршење услуги на превоз со воздухоплови за службените потреби на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.

Авиосервисот врши услуги на превоз и за службените потреби на Претседателството на ЦК СКЈ, на Претседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ, на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и на Претседателството на СЗБНОВ на Југославија, ако тие така одлучат, во согласност со одредбите на оваа уредба.

Член 2

Услугите на превоз со воздухоплови од член 1 на оваа уредба Авиосервисот ги врши во согласност со прописите за условите и начинот на користење на воздухопловите на Авиосервисот, што се донесуваат врз основа на овластувањата од член 75 на Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата

во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80).

Авиосервисот се грижи за одржувањето и врши одржување на воздухопловите на Авиосервисот.

Член 3

Услугите на превоз со воздухоплови од член 1 став 1 на оваа уредба Авиосервисот ги врши без надомест.

Услугите на превоз со воздухоплови од член 1 став 2 на оваа уредба Авиосервисот ги врши со надомест. Цената на услугата Авиосервисот ја наплатува според ценовникот на услугите што го донесува директорот на Авиосервисот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 4

Авиосервисот може, во рамките на расположливите можности и со надомест, да врши услуги на превоз со воздухоплови и за службените потреби на републичките и покраинските органи.

Авиосервисот може, во рамките на расположливите можности и со надомест, да врши определени услуги на превоз со воздухоплови и за други органи и организации во согласност со критериумите што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет.

Цената на услугата Авиосервисот ја наплатува според ценовникот на услугите што го донесува директорот на Авиосервисот во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 5

Авиосервисот има својство на општествено правно лице.

Член 6

Со работата на Авиосервисот раководи директор. Директорот на Авиосервисот го назначува и разрешува од должност Сојузниот извршен совет.

За својата работа и за работата на Авиосервисот директорот одговара пред Сојузниот извршен совет.

Заради обезбедување на што поквалитетно и поефикасно вршење на услугите на Авиосервисот и задоволување на потребите на корисниците на услуги, како и заради целесообразно користење на расположливите капацитети на Авиосервисот, директорот на Авиосервисот презема мерки за безбедно вршење на услугите на превоз со воздухоплови и за усогласување на давањето услуги со тие потреби.

Во поглед на работните односи на работниците во Авиосервисот, директорот на Авиосервисот ги има правата, должностите и одговорностите на функционер кој раководи со сојузен орган на управата.

Член 7

Општите акти за организацијата и работата и за систематизацијата на задачите и работите во Авиосервисот ги донесува директорот на Авиосервисот, во согласност со Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од работната заедница на Авиосервисот.

Финансискиот план и завршната сметка со која се распоредува доходот и се врши конечната распределба на средствата на доходот ги донесува работната заедница на Авиосервисот, по прибавено мислење од директорот на Авиосервисот.

Член 8

Средствата за работа на Авиосервисот се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Приходите што Авиосервисот ќе ги оствари со вршење на услуги се внесуваат во буџетот на федерацијата.

Распоредувањето и користење на средствата за работа на Авиосервисот се врши според прописите што важат за работа на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Претсметката на средствата за материјални трошоци, на средствата за посебни намени и на средствата за оп-

рема на Авиосервисот, како и завршната сметка на тие средства, ја донесува директорот по прибавено мислење од работната заедница на Авиосервисот, во согласност со Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Наредбодавец за извршување на пресметката и на завршната сметка на средствата од став 4 на овој член е директорот на Авиосервисот.

Член 9

Заради унапредување на работата на Авиосервисот, а посебно заради задоволување на потребите на корисниците на услуги, подобрување на квалитетот на вршењето на услугите, разгледување на безбедностите и други прашања во врска со користењето на воздухопловите и разгледување на прашањата за организацијата и функционирањето на Авиосервисот, во Авиосервисот се формира совет на корисниците на услуги (во натамошниот текст: Советот).

За прашањата што ги разгледува Советот му дава предлози и мислења на директорот на Авиосервисот.

По еден член во Советот делегираат Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Претседателството на ЦК СКЈ и Претседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ.

Директорот на Авиосервисот по својата положба е член на Советот.

Член 10

Надзор над работата на Авиосервисот врши Сојузниот извршен совет.

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа:

- 1) дава согласност на програмата за работа на Авиосервисот;
- 2) врши надзор над законитоста на актите што ги донесува директорот на Авиосервисот, со кои се уредуваат прашањата за извршување на задачите и работите на Авиосервисот;
- 3) остварува увид во извршувањето на определени задачи и презема мерки односно му предлага на Сојузниот извршен совет преземање мерки заради извршување на тие задачи и работи;
- 4) разгледува приговори од корисниците на услуги упатени до Сојузниот извршен совет и до Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа и презема мерки односно му предлага на Сојузниот извршен совет преземање мерки заради нивно решавање.

Член 11

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се грижи за безбедносните мерки во работата на Авиосервисот во согласност со посебните сојузни прописи.

Член 12

Сојузниот воздухопловен инспекторат, согласно со Законот за воздушната пловидба, врши инспекциски надзор над работата на Авиосервисот, а особено во поглед на:

- 1) обезбедувањето на сите услови потребни за безбедност на воздушната пловидба;
- 2) техничката исправност на воздухопловите и опремата;
- 3) стручноста на лицата што управуваат со воздухопловите, како и на лицата што ги одржуваат воздухопловите;
- 4) вршењето на задачите и работите на безбедноста на воздушната пловидба.

Член 13

Со денот на почетокот на работата на Авиосервисот, Авиосервисот ќе ги преземе работниците што во Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојуз-

ните органи работеле врз задачите и работите што се утврдени со оваа уредба, средствата за лични доходи и за единичка потрошувачка на тие работници, воздухопловите, опремата, архивата, документацијата и дел од другите средства за работа.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат одредбите на Уредбата за Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/78) што се однесуваат на организацијата и работата на воздухопловната служба.

Член 15

Авиосервисот ќе почне да работи на 1 јануари 1985 година.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 528
13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

757.

Врз основа на член 4 став 1 точка 8 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ РОК ВО КОЈ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО КОРИСТАТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ СО ЖЕЛЕЗНИЦА СЕ ДОЛЖНИ ДА ВРШАТ РАСТОВАР ОДНОСНО НАТОВАР НА СТОКИ

Член 1

Организациите на здружен труд кои од свое име и за своја сметка или од свое име и за туѓа сметка користат услуги на превоз на стоки со железница, се должни да извршат растовар односно натовар на стоките во рок од шест часа од моментот кога примиле известување дека превозното средство им е ставено на располагање на растоварното односно натоварното место.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, рокот за растовар односно натовар изнесува десет часа од моментот на приемот на известувањето од тој став за комплетни маршрутни возови, специјални пратки и стоки врз чија состојба влијаеле временските услови така што поради тоа е отежнат нивниот растовар односно натовар.

Член 2

Железничката транспортна организација на чие подрачје ќе се изврши растоварот односно натоварот, е должна, најдоцна на шест часа пред моментот предвиден за пристигање на комплетниот маршрутен воз на растоварното односно натоварното место, да ја извести организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба за тој момент.

Железничката транспортна организација на чие подрачје ќе се изврши растоварот односно натоварот на поединечни колски пратки, е должна, најдоцна два часа од

моментот на нивното испраќање од последната ранжирна или распоредна станица односно отпремна станица, ако таа е поблиска од последната ранжирна или распоредна станица, да ја извести организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба за предвидениот момент на пристигање на поединечните колски пратки.

Член 3

Организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба е должна своето работење да го организира така што во секое време, па и во сабота, недела и во денови на државни празници, да може да прими известување на железничката транспортна организација за моментот на пристигањето на својата пратка.

Член 4

За неизвршениот растовар односно натовар во рокот од член 1 на оваа уредба, железничката транспортна организација е должна да го извести, во рок од 24 часа од моментот на истекот на рокот од тој член, органот надлежен за работи на пазарната инспекција во републиката односно автономната покраина за секое растоварно односно натоварно место на подрачјето на нејзините други.

Член 5

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба:

1) ако не изврши растовар односно натовар на стоки во рок од шест часа, сметајќи од моментот кога примила известување дека превозно средство ѝ е ставено на располагање односно во рок од десет часа од тој момент ако ѝ е ставен на располагање комплетен маршрутен воз, на специјалната пратка или на стоките врз чија состојба влијаеле временските услови (член 1);

2) ако не го организира своето работење така што во секое време да може да прими известување од железничката транспортна организација за моментот на пристигањето на својата пратка (член 3).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

Член 6

Со парична казна од 4.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок железничка транспортна организација ако не ја извести организацијата на здружен труд од член 1 на оваа уредба, најдоцна на шест часа пред моментот предвиден за пристигање на комплетниот маршрутен воз на растоварното односно натоварното место односно најдоцна во рок од два часа од моментот на испраќањето на поединечните колски пратки од последната ранжирна или распоредна станица односно отпремна станица, ако таа е поблиска (член 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 200 до 5.000 динари и одговорното лице во железничката транспортна организација.

Член 7

Со парична казна од 8.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок железничка транспортна организација која во рок од 24 часа од моментот на истекот на рокот од член 1 на оваа уредба не го извести органот надлежен за работи на пазарната инспекција во републиката односно автономната покраина за неизвршениот растовар односно натовар (член 4).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 10.000 динари и одговорното лице во железничката транспортна организација.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 554

26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

758.

Врз основа на член 1036 став 1 точка 2 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77 и 13/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗИМОВНИЦИТЕ ОТВОРЕНИ ЗА ЗИМУВАЊЕ НА СТРАНСКИ БРОДОВИ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ МЕГУНАРОДЕН ИЛИ МЕГУДРЖАВЕН РЕЖИМ НА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Уредбата за условите што треба да ги исполнуваат зимовниците отворени за заминување на странски бродови на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/82) во член 4 зборовите: „од 1 јануари 1985 година“ се земенуваат со зборовите: „од 1 јануари 1986 година“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 545

26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

759.

Врз основа на член 4 став 1 точка 1 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН И ДИЗЕЛ-ГОРИВО

Член 1

Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/84) престанува да важи.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 547
26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

760.

Врз основа на член 68 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), во врска со член 125 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ ДА КОРИСТАТ И ДА ПЛАЌААТ УСЛУГИ НА ПРЕВОЗ ШТО ГИ ВРШАТ СТРАНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Уредбата за условите под кои општествени правни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/82, 56/83, 71/83 и 28/84) во член 1 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Општествените правни лица што користат услуги на превоз на стоки што ги вршат железниците на земјите потписнички на Меѓународната конвенција за превоз на стоки со железница, со кои Социјалистичка Федеративна Република Југославија има спогодба за клириншки начин на плаќање, трошоците за превоз, при приемот на стоките, ги плаќаат до границата на овие земји во согласност со таа спогодба, а до првата станица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на начинот од став 1 на оваа уредба.”

Досегашните ст. 2 до 4 стануваат ст. 3 до 5.

Член 2

Во член 2 по став 4 се додаваат нови ст. 5 и 6, кои гласат:

„Со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап домашно општествено правно лице, ако услугите на превоз на стоки со железница од границата на земјите со кои Социјалистичка Федеративна Република Југославија нема спогодба за клириншки начин на плаќање до упатната станица во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ги плати во клириншки девизи (член 1 став 2).

За дејствието од став 5 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице кај општественото правно лице со парична казна во износ од 2.000 до 30.000 динари.”

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 555
26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

761.

Врз основа на член 26 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ОДНОСНО УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА КОНТИНГЕНТИ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА ТИЕ КОНТИНГЕНТИ

1. Во Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за определување на стоки што се извезуваат односно увезуваат врз основа на контингенти и за начинот и постапката на утврдувањето и распределбата на тие контингенти („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/83, 68/83 и 27/84) во точка 4 став 4 зборовите: „во 1983 година” се заменуваат со зборовите: „во 1985 година”.

Во став 5 зборовите: „во 1982 година” се заменуваат со зборовите: „во 1984 година”.

2. Во точка 11 зборовите: „1984 година” се заменуваат со зборовите: „1985 година”

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е.п.бр. 536
13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

762.

Врз основа на член 66. ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), а во врска со член 109 став 5 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД МОЖАТ ДА ГИ ПРЕБИВААТ ДОЛГОВИТЕ И ПОБАРУВАЊАТА СО СТРАНСТВО

1. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина може на организацијата на здружен труд да ѝ даде одобрение да изврши пребивање на долговите што ги има по извршениот увоз на стоки и услуги со побарување по извршениот извоз на стоки и услуги, под услов:

1) работите уредно да ѝ се пријавени на Народната банка на републиката односно народната банка на автоном-

ната покраина, ако постои обврска за пријавување на тие работи;

2) оптоварените соодветни средства и права за плаќање на увозот, да се во согласност со прописите со кои се регулираат плаќањата по увозот;

3) кон барањето да е приложена писмена согласност од странската фирма за пребивање на долготвите и побарувањата;

4) да е исполнет еден од следните посебни услови:

- во определена земја да настапиле сериозни растројства во плаќањата спрема странство, или

- по извршен извоз да е воведен ембарго на плаќањето или други технички рестриктивни мерки во земјата на купувачот на стоки, или

- да настапила виша сила што ја спречува редовната наплата на пример: штрајк, државен удир, војна и сл.), или

- да е поведена постапка за присилно порамнување на странската фирма односно да е поведена стечајна постапка. Во тој случај, наместо согласност од странската фирма, организацијата на здружен труд ѝ поднесува на надлежната народна банка потврда од заедничко стопанско претставништво на Стопанската комора на Југославија или од дипломатското односно конзуларното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во односната земја, дека против странската фирма е поведена постапка за присилно порамнување односно стечајна постапка, или

- дека се работи за трошоци во странство настанати со давање услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет.

2. Долговите и побарувањата со странство можат да се пребиваат и ако во пребивањето учествуваат повеќе организации на здружен труд или повеќе странски лица, кон за пребивањето дале писмена согласност.

Во случајот од став 1 на оваа точка, барањето за добивање одобрение за пребивање на долговите и побарувањата го потпишуваат сите организации на здружен труд што во пребивањето учествуваат и секоја поднесува свој примерок од барањето до надлежната народна банка на републиката односно народната банка на автономната покраина. Организациите на здружен труд кон барањето поднесуваат фотокопии за согласноста на странските лица.

Ако една народна банка на републиката односно народна банка на автономната покраина утврди дека не постојат услови за давање одобрение за пребивање на долговите и побарувањата, ќе ги извести за тоа, во рок од осум дена, сите други народни банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

3. Долговите и побарувањата со странство во клириншки девизи не можат да се пребиваат.

4. Организациите на здружен труд на кои им е дадено одобрение дека работењето можат да го вршат преку контокорентна сметка во странство, не се должни за работењето преку таа сметка да прибават одобрение за пребивање на долговите и побарувањата со странство.

5. За работите што се однесуваат на производите со посебна намена и за другите форми на економските односи со странство од посебен општествен интерес, одобрение според оваа одлука дава Народната банка на Југославија - Воениот сервис.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои организациите на здружен труд можат да ги пребиваат долговите и побарувањата со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/83).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 540

13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

763.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75 и 70/78), по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НАДОМЕСТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќањето надомест за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81) во точка 2 во одредбата под 1 зборовите: „300 динари“ се заменуваат со зборовите: „500 динари“, а зборовите: „15 динари“ - со зборовите: „25 динари“.

Во одредбата под 2 зборовите: „300 динари“ се заменуваат со зборовите: „400 динари“, а зборовите: „6 динари“ - со зборовите: „8 динари“.

Во одредбата под 3 зборовите: „300 динари“ се заменуваат со зборовите: „400 динари“, а зборовите: „10 динари“ - со зборовите: „15 динари“.

2. Во точка 3 во одредбата под 1 зборовите: „150 динари“ се заменуваат со зборовите: „250 динари“, а зборовите: „10 динари“ - со зборовите: „15 динари“.

Во одредбата под 2 зборовите: „150 динари“ се заменуваат со зборовите: „250 динари“, а зборовите: „3 динари“ - со зборовите: „5 динари“.

Во одредбата под 3 зборовите: „150 динари“ се заменуваат со зборовите: „250 динари“, а зборовите: „5 динари“ - со зборовите: „8 динари“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 535

13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

764.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/84, 48/84 и 66/84) привремено се продолжува и во 1985 година, до денот на влегувањето во сила на прописите за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1985 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 534
13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

765.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМЕН ГАС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат земен гас можат цените на земниот гас да ги формираат така што највисоката продажна цена да изнесува 15 динари по 1 Nm³, со топлотна вредност од 35.169,12 kJ, на температура од 273 K и притисок од 1,01325 bar.

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоатационо поле, со задржување на постојните услови на продажба и тарифните ставови што според прописите постоеа на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на земен гас од домашно производство, можат врз цената од точка 1 на оваа одлука да го засметаат учеството за покрите на трошоците на прометот во износ од 1,25%.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на земен гас од увоз можат врз цената на увозниот гас франко југословенска граница да го засметуваат учеството за покрите на трошоците на прометот во износ од 1,25%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот утврдено според одредбите од став 1 односно став 2 на оваа точка го претставува вкупниот износ од кој сите организации на здружен труд што се занимаваат со промет на земен гас ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 530
17 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

766.

Врз основа на член 274 став 4 од Уставот на СФРЈ, а заради извршување на одредбата на член 91 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 61/82, 77/82, 34/83 и 70/83), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ КАМАТА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНА СМЕТКА ИЛИ НА ДЕВИЗЕН ШТЕДЕН ВЛОГ

1. Во Одлуката за плаќање камата на девизите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен ште-

ден влог („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/84 и 34/84) во точка 1 став 4 се менува и гласи:

„Барањето од став 1 на оваа точка се поднесува најдоцна до 31 декември текуштата година.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 542
20 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

767.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за плаќање посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80) во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИ ЗА КОИ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОПТОВАРУВАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ ВО 1985 ГОДИНА

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), односно на стоките за кои царина се плаќа по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон во 1985 година, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки се плаќа во височина од 6% од царинската основица.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки се плаќа по стапка од 2% на увозот на:

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а кои служат за изградба на објекти, под услов тие објекти да се изградуваат со здружување на труд и средства врз доходовни основи и врз база на заедничките интереси, за развојот на стопански недоволно развиените републики;

– авиони за патнички сообраќај, со најмалку пет патнички седишта;

– бродови за превоз на стоки, вклучувајќи и бродови за превоз на патници и стоки и танкери од сите видови.

3. По исклучок од одредбата на точка 1 од оваа одлука, посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки не се плаќа:

1) на увозот на сировини од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, под услов увозот да се врши за домашни потреби во согласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година и со регионалниот распоред на увозот, и тоа:

Тарифен број	Наименување
1	2
27.01/1	Антрацит, во прав или не, неагломериран
27.01/2а	Друг камен јаглен, во прав или не, неагломериран, за коксирање
27.02/2	Агломериран мрк јаглен и лигнит

1	2
27.04	Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит и тресет, агломериран или неаломе-риран; ретортен јаглен
27.09/1	Нафта
27.10/1а	Авио-бензин
27.10/3в	Други лесни масла и препарати, друго Ех. Примарен бензин
27.10/4в	Млазно гориво од керозински тип
27.10/6	Гасно масло
27.10/7	Горивни масла
27.11/1	Пропан и бутан, течни
27.11/3	Нафтени гасови и други гасовити јагленово-дороди во гасовита состојба
27.14/1	Петрол-кокс
27.17	Електрична енергија
84.59/1	Нуклеарни реактори и нивни делови Ех. Уранско гориво за атомски центри

При поднесување на пријава за склучување на догово-
вор за увоз за производите од овој став, увозникот е
должен во таа пријава да ја стави ознаката: „Увоз во сог-
ласност со Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 го-
дина“.

По исклучок од став 1 на оваа одредба на увозот на
нафтени деривати од тој став, што се врши надвор од
Енергетскиот биланс на Југославија за 1985 година, не се
плаќа посебна давачка за израмнување на даночното опто-
варување на увезените стоки, ако увозот на тие деривати
се врши заради рамномерно и под еднакви услови снабду-
вањето на пазарот со нафтени деривати односно заради
повторен извоз.

Дали се работи за увозот заради рамномерно и под-
еднакви услови снабдување на пазарот со нафтени дерива-
ти, мислење дава Сојузниот секретаријат за пазар и оп-
шти стопански работи;

2) на увозот на производите од следните тарифни
броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Наименување
1	2
01.06/2е	Мајмуни (видовите scotipithesus и cynomol- gus)
04.05/1а-2	Јајца во лушпа: кокошчини елеукотични
05.14/1	Жлезди и други органи од животни Ех. Панкреас говедски суров
12.07/6	Чаура од мак
13.03/1а	Растителни сокови од опиум
13.03/2г	Растителни екстракти, други Ех. Екстракт од див костен
13.03/4а	Агар-агар: бактериолошки, во прав
15.10/2	Масни алкохоли
17.02/2	Фруктоза (левулоза)
17.02/3	Лактоза
17.02/4а	Гликоза (декстрога или грозден шеќер): хе- миски чиста (моносахарид)
21.06/2а	Природни квасци, неактивни (исушени): ек- стракт од квасец во прав за микробиологија
25.03/1	Сулфур од сите видови, освен сублимиран, таложен или колоиден сулфур, суров
25.10/1а	Фосфати на калциум, природен, немелен
25.10/2	Фосфати на калциум, природен, мелен
25.19/1	Суров магнетит
25.19/3	Синтеризиран магнезиум-оксид (синтермаг- нетит)
26.01/26	Руда и концентрати на железо преку 42% Fe до 60% Fe

1	2
26.01/2в	Руди и концентрати на железо преку 60% Fe
26.01/4	Руди и концентрати на бакар
26.01/6а	Боксит
26.01/76	Концентрати на олово
26.01/86	Концентрати на цинк
26.01/11	Руди и концентрати на хром
26.01/15а	Руди и концентрати на антимон
28.01/2в	Јод
28.06/2	Хлорсулфонска киселина
28.10/26-2	Орто-фосфатна киселина, непречистена (до 85%)
28.10/2в	Пирофосфорна киселина
28.14/26	Оксихлориди на фосфор: Ех. Фосфороксихлорид
28.14/2г	Оксихлориди на сулфур Ех. Сулфурилхлорид
28.16	Амонијак, безводен или во воден раствор
28.28/15	Хидразин и хидроксилламин и нивни неорган- ски соли, друго Ех. – Хидразин-хидрат – Хидроксилламин-сулфат
28.29/1в	Други флуориди Ех. Натриумфлуорид
28.30/2а	Оксихлориди и хидроксихлориди на бакар Ех. Оксихлориди на бакар
28.30/4а-1	Калиумјодид
28.36	Дитионити, вклучувајќи дитионити стабили- зирани со органски материи; сулфоксилати Ех. Натриум формалдехид сулфоксилат
28.38/2г	Сульфати (вклучувајќи и стипси) и персулфа- ти на железо Ех. Сулфат на железо со фармацевтска чистота
28.42/2а-4а	Карбонати на калциум, со антибиогам таб- лети
28.43/3	Цијаниди на натриум
28.45/7	Силикати, други Ех. Микробизмут-силикат
28.48/2з-1	Магнезиум-алуминиум и силикохидрат
28.49/36	Соли и други органски и неоргански соедине- нија од благородни метали: Друго Ех. Ауранофин
28.50/26	Радиоактивни изотопи, вештачки Ех. Вештачки радиоизотопи за медицински и фармацевтски цели
29.01/5	Циклохексан
29.02/4в	Гама.изомер хексахлорциклохексан
29.02/4г-1	1 (3-хлоро-1-пропенил) бензен
29.02/4г-2	2-бромо-2-хлоро-1, 1, 1-трифлуоро-етан
29.02/4г-3	Халогени деривати на јагленоводород, други Ех. – Метилен хлорид – Монохлорбензен – Хлор бутанол – Бромциклохексан – Етил бромид – Метил бромид
29.04/6а	Сорбитол
29.04/66	Други гликоли и полиалкохоли (со три или повеќе ОН-групи) Ех. Цетомакрогол, CIS 2 бутендиол 1,4
29.04/6в	Други ациклически алкохоли, друго Ех. Масни алкохоли, хемиски чисти

1	2	1	2
29.05/1в	Циклични алкохоли, други Ех. – Фенипентол – Бензилалкохол	29.16/1а-5	Бадемово (фенил-гликолна) киселина со функција на алкохол
29.06/2а-1	Трикрезол	29.16/1а-7	Холна и дезоксихолна киселина со функција на алкохол
29.07/16	Халогени деривати на фенол и на фенол-алкохол, други Ех. о-бензил-пара-хлорфенол 2,5 – дихидроксилбензенсулфонска киселина-калциумова сол (калциум-добесилат)	29.16/16	Карбонски киселини со функција на алдехид и кетон
29.07/26-1	Динитроортокрезоли	29.16/1в-4	Ацетилсалицилна киселина
29.07/36	Нитро-деривати на фенол и на фенол-алкохол, други Ех. – Binaparetyl – Динитробутилфенол, технички (DNBP)	29.16/1в-5	Карбонска киселина со функција на фенол, друго Ех. Бета-окси-нафтонска киселина
29.08/4	Етер-алкохоли Ех. Моноксинол	29.16/1г	2- (6-метокси-2-нафтил) пропионска киселина (напроксен)
29.10/1	Пиперонилбутоксид	29.16/1д	р.хлорфенокси оцетна киселина
29.11/16	Ациклични алдехиди, други Ех. – Металдехид – Изобутиралдехид	29.16/2а-2	Соли на салицилна киселина, друго Ех. Ал-ацетил-салицилат
29.11/3	Ароматични алдехиди Ех. – бензалдехид – 3,4, 5, 5 триметоксибензалдехид	29.16/2в-1	Фероглуколат
29.12/3	Нитро-деривати на ароматични алдехиди Ех. Нитробензалдехид	29.16/2в-2	Калциум глюконат
29.13/1	Ацетон	29.16/2в-4	Соли на глюконска киселина, друго Ех. – Калциум-лактоглуколат – Калиум-глюколат
29.13/2	Етилметилкетон	29.16/2д	Соли на други карбонски киселини со проста или комплексна кислородна функција, други киселини Ех. – Калциум-глюколат – Калциум-левулинат – Калциум-цитрат – Натриум-цитрат – Натриум-тартарат
29.13/3	Кетони и кетон-алкохоли, друго Ех. – Менадион натриум бисулфит – Ацетил-ацетон – Метил-изобутил-кетон – Циклохексанон – Диацетон-алкохол – Исофорон S 63	29.16/3в	Метил-хидроксibenзоат
29.14/2в	Естри на оцетна киселина, друго Ех. – Ацетат – технички – Изопропилацетат – Ацетат диетил гликол – Изоформацетат	29.16/3г	Пропил-хидроксibenзоат
29.14/3	Метакрилна киселина, нејзини соли и естри	29.16/3д	Естри на другите киселини со проста или комплексна кислородна функција Ех. – Бутилхидроксibenзоат – De-fenotrin – Glicidestar – Етил-ацето-ацетат – Процетофен – Метилацето-ацетат
29.14/4в	Акрилати	29.16/4	Карбонски киселини со алкохолна, фенолна, алдехидна и кетонска функција и други карбонски киселини со проста или комплексна кислородна функција, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини и нивни халогени – сулфо-, нитро-, и нитрозо-деривати, друго Ех. – 2,4 D киселина (2-дихлорфенокси оцетна киселина) – Дихлорбензофенон-2-карбонски киселини – 2,4 DP Киселина (2-дихлорфенокси-пропионска киселина) – МСРА (4-хлоро-2-метилфенокси оцетна киселина) – МСРР (4-хлоро-2-метилфенокси-пропионска киселина) – 3,6 D киселина (3,6-дихлоро-пропионска киселина) – 2,4 D-амино сол – Dikamba (3,6-дихлоро-2-метоксибензоева киселина) – Бром-пропилат – Хлор-пропилат – Нитротал-изопропил (нитро-диизо-пропил изофталат) – Нипакмбин р.а. – 2,4,5 трихлорфенокси-оцетна киселина (тормона)
29.14/4г-1	Натриум-октаноат		
29.14/4г-2	Монокарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини и нивни халогени, сулфо-нитро и нитрозо-деривати, друго Ех. – Циклониум-хлорид – Цетилпалмитат – Диносеб-ацетат – Перметин – Далапон – Натриум валпроат – Ацетилхлорид – Етилхлорформат – Алуминиум моностеарат – Алуминиум алфа-изо-бутират – Пара-хлор-бензоил хлорид		
29.15/56	Оксална киселина		
29.15/5г	Поликарбонски киселини и нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени-сулфо-нитро- и нитрозо-деривати, друго Ех. Малеинска киселина		

1	2	1	2
29.19/1e	Естри на фосфорната киселина, други Ех. – Диалилфос – Монокротофос, технички – Хонван, гранулат – Трихлорфон (хлорофос)	29.23/3	Аминоалдехиди, кетони и хинони Ех. Кетамин база
29.19/3	Деривати на естри на фосфорна киселина Ех. – DDVP, технички (диметилдихлорвинил-фосфат) – Дихлорфос, технички – Тетрахлорвинфос (гардона)	29.23/4	Амино киселини
29.21/1a-4	Естри на сулфурна киселина, други Ех. – Диметил-сулфат	29.23/5г	Прокаинхидрохлорид
29.21/1г-3	Естри на други киселини Ех. – Паратион – Пропаргит	29.23/5г	Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции, соли, други
29.21/2в-2	Соли на естри на други киселини, други Ех. – Јодфенфос	29.23/6	Амино соединенија со прости или комплексни кислородни функции, други
29.21/3б-1	Пентаеритритил тетранитрат	29.24/1a	Бензалкониум хлорид
29.21/3г	Деривати на естри на други киселини Ех. – Ендосулфан – Бромфос – Бромфос-етил – Фенитротион 95% (сумитон 95%)	29.24/1г	Кватернерни амониумови соли, друго
29.22/1	Ациклични моноамини Ех. – Триетиламин – Изопропиламин – Монометиламин – Диметиламин – Моноетиламин – N-Пропиламин	29.24/2a	Фосфоаминолипиди, лецитини
29.22/2г	Ароматични моноамини, други Ех. – Прагман – Пренил – Аминолактат	29.25/1в-1	2-метил-2-2-пропил-1, 3-пропандиол-дикарбамат (мепробамат)
29.22/3	Ациклични полиамини Ех. – Етилен диамин	29.25/1в-2	Други ациклични амиди, други Ех. – Метомил, технички – Оксамил, технички – Девринол, технички – Профам (ИРС, технички) – Хлоропрофам – Металксил – Напроамид (Девринол)
29.22/5a	Циклански, цикленски и циклотерпенски моноамини Ех. – Бром-хексин – Аминотриазол	29.25/2a	Уреини Ех. – Метаксурон, технички – Метобромурон – Новокамид – Монолинурон – Линурон (Анурон технички)
29.22/5б	Циклански, цикленски и циклотерпенски полиамини Ех. Триметоприн	29.25/2б-1	Барбитурати
29.22/6г	Соли, други Ех. – Толпропамин-хидрохлорид	29.25/2б-2	Уреиди, други Ех. – Глибенкламид – Мефентион – Алантион – Хлортолурон, технички
29.22/7	Деривати на аминок-соединенија Ех. – Мета-хлоранилин – Пендиметалин – N-изопропиланилин – Трифлуралин	29.25/2в	Ацетанилид и деривати
29.23/1a	Триетаноламин Ех.	29.25/2г	Циклични амиди, други
29.23/1б	Амино алкохоли, други Ех. – Етамбутол – Метилглукамин – Монометилетаноламин – Диметиламиноетанол – Хептаминол – Моноетаноламин	29.25/3a	N-(диметиламино-2-етил)-хлоро-4-феноксид ацетамид-хидрохлорид (кофесамид хлорид)
29.23/2б	Аминофеноли и аминаптоли, други	29.26/1a	Орто-бензосулфимид (сахарин)
		29.26/1в	Имиди, други Ех. – Промидон (самилекс) Гванидин нитрат Гванидини и нивни соли, друго Ех. – Гванидин-карбонат – Буформин – Бутилбигванидин (N-бутил-амидо-дикарбонимид диамид) Хексаметилентетрамин, соли и деривати Ех. Хексаметилентетрамин (Уротропин) Оксатетраметилентетраминокта амониум-тиоцианат амониум-сулфат (родовет) 29.27/2б
		29.27/2в	Алфа-изопропил-алфа (N-метил-N-хомовирамил)-аминопропил-3,4-диметил-оксифенилацетонитрил хидрохлорид (верапамил)
		29.28/2	Соединенија со нитрилна функција, друго Диазо-, азо-и азокси-соединенија, друго Ех. Пара-окси-азобензен s-алфа-хидразин-3,4-дихидрокси-алфаметилбензен-пропионска киселина (карбидопа) 29.29/1
		29.29/2	Органски деривати на хидразин и хидроксил-амин, други Ех. – Фенил-хидразин – Бром фенокси, технички

1	2	1	2
29.30/4	Соединенија со други азотни функции, друго Ех. Хексаметилендиизоцијанат	29.38/2в	Витамин В ₃ (пантотенска киселина)
29.31/2а	Тиоуреа	29.38/2д	Витамин В ₉ (фолна киселина)
29.31/3б	Тиокарбамати, други	29.38/2ф	Витамин В ₁₂ (кобаламини)
29.31/5	Меркаптани Ех. – Фолпет – Каптан	29.38/2е	Витамин В ₁₅ (пангаминска киселина)
29.31/7б	Алфа-амино-фама-метил-тиобутерна киселина (метионин)	29.38/2ж	Витамин В и деривати, друго
29.31/7в	Алфа-амино-бета-цис-тиолпропионска киселина (цистеин)	29.38/4	Витамин D и деривати
29.31/7г	Тиоестри	29.38/5	Провитамини немешани во воден раствор или не
29.37/7д	Тио-соединенија со кислородна функција и деривати, друго	29.38/6а-1	Концентрати и обогатени концентрати на природни витамини А + D
29.31/8	Органски тио-соединенија, друго	29.38/6б	Провитамини и витамини, природни или произведени со синтеза (вклучувајќи ги и природните концентрати), нивните деривати што првенствено се употребуваат како витамини и нивни мешавини, било да се во некој растворач или не, друго, друго
29.33/1	Фенил жива ацетат и хлориди на жива Ех. Фенил жива ацетат	29.39/1а	Инсулин кристален
29.33/2	Мертиолат	29.39/2	Хормони на хипофиза (на предната резанка и слични хормони)
29.33/3	Органски соединенија на жива, друго Ех. Метокси-етил-жива ацетат	29.39/3	Адренкортикални хормони
29.34/3	Соединенија на силициум Ех. N,O бистриметилсиллил ацетамид	29.39/4а	Сексуални хормони
29.34/7	Други органско-неоргански соединенија, друго Ех. – Фенофос, технички (диофанат) – Пликтрам – Фосетил – Етефон	29.39/4б	Хормони и нивни деривати што примарно се употребуваат како хормони, други стероиди што примарно се употребуваат како хормони; други, други
29.35/2а	Цианурилхлорид	29.41/1	Дигиталис
29.35/2д	Мепронидазол	29.41/4	Гликозиди природни или произведени со синтеза, нивни соли, етри, естрид, други деривати, други
29.35/2ж	2-меркаптобензотиазол	29.42/1а	Морфин
29.35/2з	N-циклохексил-2-бензотиазол-сулфанами	29.42/1в	Кодеин
29.35/2и	N-оксидиетилбензотиазол	29.42/1д	Папаверин
29.35/2ј	Дибензотиазолдисулфид	29.42/3б	Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, етри, естри и други деривати, друго
29.35/2к	2-меркаптобензотиазолцинк	29.43/1	Фруктоза
29.35/2л	Фурфурол	29.43/2	Малтоза монохидрат
29.35/2љ	Хепес (n-2-hidroksyetyipiperazine-N.2.etanusulfonic acid)	29.43/3	Шеќери хемиски чисти, освен сахароза, гликоза и лактоза; шеќерни етри и шеќерни естри и нивни соли, освен производи од тар. број. 29, 39, 29, 41 и 29.42, друго
29.35/2м	Хетероциклични соединенија; нуклеински киселини, друго, друго	29.44/1а	Ех.
29.36/6	Сулфагванидин	29.44/1б	Сукралфат
29.36/11	4-амино-N-2-пиридилбензен-сулфонамид (сулфадиазин)	29.44/1в	Пеницилин
29.36/12	3-(аминосулфонил)-4-хлоро-N-(2,6-диметил-1-пиперидил) бензамид (хлорамид)	29.44/2	Ампицилин
29.36/13	4-хлоро-3-сулфамиол-1-1 бензенска киселина (Sabc)	29.44/3	Други деривати на пеницилин
29.36/14	2-хидрокси-5-/4-(2-пиридиламино) сулфонил фенил/азо/бензоева киселина (салицил сулфопиридин)	29.44/4	Стрептомицин и деривати
29.36/15	4-амино-N-(4,5-диметил-2-оксазолил) бензен-сулфонамид (суфамоксол)	29.45/2	Тетрациклин и деривати
29.36/16	4-амино-N-2-тиазолилбензенсулфонамид (сулфатиазол)	29.45/3б	Антибиотици, други
29.36/17	4-метокси-6-сулфаниламидопиримидин натриум (сулфамонетоксин на натриум)	30.01/2а	Алкохолати на метали
29.36/18	N-(бутиламино) карбонил-4-метилбензен-сулфонамид (толбутамид)	30.01/2б	Други органски соединенија, друго, друго
29.36/19	4-амино-N-(5-метил-3-изоксазол) бензенсулфонамид (сулфаметоксазол)	30.01/3а	Ех.
29.36/20	Буметамид	30.01/3б	– Sequestren 138 FE
29.36/21	Сулфонамиди, друго Ех. Сулфонамиди, освен на дисулфонамиди,	30.02/2б-1	– Sequestren 100 SG
29.38/1	Витамин А и деривати	30.02/2б-2	Екстракти од жлезди за терапевтски цели
29.38/2а	Витамин В ₁ (анеурин)	30.03/1	Екстракти, други
29.38/2б	Витамин В ₂ (рибофлавин)	30.03/2	Змиски отров
			Крвна плазма
			Лебенин
			Серуми од имунизирани животни или луѓе, микробски вакцини, токсини, микробски култури (вклучувајќи ферменти но исклучувајќи квасец) и слични производи, друго, друго:
			Ех.
			– Бацилус
			– Тетанус имуноглобулин TIG
			– Анти Д-хуман глобулин
			Лекови што содржат антибиотици или нивни деривати, освен ветеринарски лекови
			Лекови што содржат хормони или производи со хормонско дејство, но кои не содржат антибиотици ниту нивни деривати, освен ветеринарски лекови

1	2	1	2
30.03/3	Лекови што содржат алкалоиди или нивни деривати, но што не содржат хормони ниту производи со хормонско дејство како ниту антибиотици ниту деривати на антибиотици, освен ветеринарски лекови	38.19/3п-15	Други препарати и производи, друго Ех.
30.03/4а	Други готови лекови, освен ветеринарски лекови	39.01/86-1а	Полиуретанска маса – КОМПОНЕНТА Б Полиестри, заситени, во прав и гранулат Ех.
30.03/46	Други, дозирани лекови во растурена состојба што содржат една или повеќе супстанции, освен ветеринарски лекови	39.01/19 6-1	Поликарбонати Полиестри со полутврда полиуретанска пена чисти Ех.
30.03/4в	Мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе супстанции, освен за ветеринарски лекови	39.02/9а	Компонента А
31.02/26-2	Амониумнитрат со содржина на амониумнитрат под 99%, гранулиран	39.06/2	Полистирол во суспензија Други повисоки полимери, вештачки смоли и вештачки пластични материји, друго Ех.
31.02/4	Амониумсулфат		– Декстраномер
31.02/7	Уреа		– Повисоки полимери на декстрин
31.02/8а	Варен амониумнитрат (KAN)		3-Que-Sephadex A 50
31.02/86	Амонијачен раствор на амониумнитрат или уреа		– Хепарин
31.03./26	Суперфосфати: троструки (над 30% P ₂ O ₅)	44.03/1а	Целулозно дрво, иглолисници
31.04/2	Калиумхлорид	44.03/16	Целулозно дрво, широколисници
31.04/3	Калиумсулфат што содржи најмногу 52% K ₂ O по тежина	47.01/1а	Дрвесина, од иглолисници
31.05/2в	Моноамониумфосфат	47.01/2а	Целулоза дрвна, растворлива, од иглолисници
31.05/2г	Диамониумфосфат	47.01/3а	Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, небелена, од иглолисници
34.02/26	Органски површински активни материји, површински активни препарати и препарати за перење, било да содржат или да не содржат сапун, друго, друго Ех. – Атлокс – Сопропхор – Аготион – Tensiofil – Дисперзан – Велотол – Стабилизатор ETI – Сурфактант	47.01/4а	Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, белена или полубелена (освен растворлива), од иглолисници
34.04/26	Приготвени мешаници на восоци, други Ех.	47.01/5а	Целулоза дрвна, сулфитна, небелена, од иглолисници
35.01/1а	Маси за супозитории	47.01/6а	Целулоза, дрвна, сулфитна, белена или полубелена (освен растворила), од иглолисници
35.02/1г	Казени за одгледување на микробиолошки култури	47.01/7	Полуцелулоза, дрвна
35.03/1а	Лакталбумин	47.01/8	Целулоза друга, освен дрвна
35.04/1	Желтаин за стабилизација на вакцини	49.06	Проекти и нацрти за индустриски, архитектонски, машински, трговски или слични цели, во оригинал или нивни репродукции на хартија осетлива на светлина; ракописи и чукани текстови
35.04/2	Пептони за медицински цели	59.17/4	Ткаенини и текстилни производи што обично се употребуваат во машини или уреди, друго Ех.
35.07/1д	Пептони добиени со хидролиза од казеин за одгледување на бактериолошки култури		Купрофан-влакна (диализни влакна) Ц1-16, 1 Ц1-1 9,5
35.07/1ф	Тхиомуцасе	73.13/3а	Лимови и плочи, од железо или челик, топло или ладно валани; ладно валани, за електролитичко калаисање, со дебелина од 0,15 до 0,50 mm во намотки
35.07/2а	Чисти ензими, други	92.12/2а	Грамафонски плочи, снимени ленти и други подлоги со снимен звук и слично: со снимен научен и стручен текст:
37.02/1а	Панкреатин	95.08/3	Капсули од желатин за фармацевтски цели
38.11/2а	Филмови во ролни двоструко емулзонирани неприготвени за продажба на мало, со широчина над 300 mm рендгенски, медицински	3) на увоз на репродукциони материјали и алати за истражување на нафта и гас од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:	
38.11/26	Инсектициди, претконцентрати со две или повеќе компоненти	Тарифен број	Наименување
38.11/3а	Инсектициди, готови препарати	1	2
38.11/36	Фунгициди, претконцентрати со две или повеќе компоненти	25.23/16-1	Портланд-цемент бел и бојосан за цементирање на нафтни и гасни длабнатини
38.11/4а	Фунгициди, готови препарати	38.19/3њ	Адитиви за бетон и малтери Ех.
38.11/46	Средства за уништување на плевел (хербициди): претконцентрати со две или повеќе компоненти	38.19/3п-12	Адитиви за нафтни и гасни длабнатини
38.11/5а	Средства за уништување на плевел (хербициди): готови препарати	73.18/1а-2а	Средства за плакнење на нафтни и гасни длабнатини
38.11/56	Друго, претконцентрати со две или повеќе компоненти		Бесшевни цевки и полупроизводи за цевки (blanks) од неорфосувачки челик, прецизно влечени цевки за нафтни и гасни длабнатини, заштитни цевки со размер 4 1/2 "–24"
38.16	Други готови препарати Ех. Средства за растеж на растенијата Приготвување на хранливи подлоги за развивање на микроорганизми		

1	2
73.18/1a-2b	Цевки за нафтни и гасни длабнатини, производни цевки со размер 3/4 "-3 1/2"
82.05/1ж-2	Алати за дупчење и сондажа: за нафтни и гасни длабнатини
82.05/2a-1	Алати од дијамант, агломериран или неагломериран за дупчење и сондажа: рударски и за нафтни и гасни длабнатини

4) на увоз на земјоделски производи од следните тарифни броеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Наименување
1	2
12.01/4	Соја во зрно
12.01/8	Семе на сончоглед
12.01/10	Семе на репка или маслодајна репка
15.07/1a	Соеино масло, сурово
15.07/5a	Сончогледово масло, сурово
15.07/6a-1	Масло од репка и маслодајна репка, сурово
23.01/1	Брашно и прав од месо или други кланични производи, неподгодни за човечка исхрана, чврчки
23.01/2	Брашно и прав од риби, черупкари или мекотелци, неподгодни за човечка исхрана
23.04/1	Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла (сачма и др.), освен талог, од соја

5) на увоз на сировини, репродукциони материјали и резервни делови чиј увоз се плаќа со средства од стоковни кредити, ако тие сировини, репродукциони материјали и резервни делови се користат во производството на стоки за извоз на конвертибилното подрачје, под услов извозот да е извршен во рокот предвиден за производство на стоки наменети за извоз;

6) на увоз на:

– опрема и делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат како замена за опрема и делови уништени или оштетени во несреќи;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а што служат за изградба на објекти, под услов тие објекти да се изградуваат за здружување на труд и средства врз доходни основи и врз база на заедничките интереси за развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а што се увезуваат за изградба на клучни објекти во областа на енергетиката и обоените метали во Социјалистичка Автономна Покраина Косово;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за производство, сепарирање, гасификација, преработка, дупчење на јаглен и дупчење на уран;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за истражување и производство на нафта и гас, како и за потребите на геолошкото и рударско-геолошкото истражување на минерални сировини;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за потребите на југословенските железници;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а се увезуваат за потребите на југословенските ПТТ;

– сировини, репродукциони материјали, опрема и делови што се плаќаат од кредити на меѓународни финансиски организации, ако тие материјали домашните производители односно изведувачи на работи ги користат во производството – вградуваат во производството на опрема по зделки добиени на меѓународни лиценции;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за супституција на потрошувачката на мазут и масло за горење со потрошувачка на јаглен и други домашни енергетски горива;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за модернизација на службата за безбедност на меѓународните поморски и внатрешните пловни патишта;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба;

– опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, а служат за безбедност на аеродроми (антидизерзиона и друга опрема).

4. Увоз на опрема од точка 2 алинеја прва и од точка 3 одредба под 6 алинеи втора и трета на оваа одлука, организациите на здружен труд ќе вршат врз основа на мислењето од Стопанската комора на Југославија – Општото гранско здружение за преработка на метали на Југославија дека предметната опрема не се произведува во земјата и врз основа на потврда од надлежниот републички односно покраински орган на управата дека се во прашање објекти што се изградуваат со здружување на труд и средства врз доходни основи и врз база на заедничките интереси за развој на недоволно развиените републики и Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Во тоа мислење односно во потврдата мораат да се наведат одредбите од договорот што се основ за увоз на таа опрема.

Увоз на опрема од точка 3 одредба под 6 алинеја четврта на оваа одлука ќе се врши во согласност со Самоуправната спогодба за долгорочна соработка на рудниците за јаглоен, машиноградбата и електроиндустријата за реконструкција и изградба на рударски капацитети и на поединечна рударска опрема, а увоз на опрема за дупчење на уран – врз основа на мислењето од Стопанската комора на Југославија дека предметната опрема не се произведува во земјата.

Увоз на производи од точка 3 одредба под 6 алинеи пета до девета на оваа одлука ќе се врши врз основа на мислењето од Стопанската комора на Југославија – соодветното гранско здружение дека тие производи не се произведуваат во земјата.

Увоз на опрема и резервни делови од точка 3 одредба под 6 алинеи десета до дванаесета на оваа одлука ќе се врши врз основа на мислењето од Стопанската комора на Југославија – Општото гранско здружение за преработка на метали на Југославија дека предметната опрема и резервни делови не се произведуваат во земјата и врз основа на мислењето од Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

5. Сојузната управа за царини ќе води евиденција за увозот на стоки во согласност со оваа одлука. Таа евиденција содржи: назив на стоките, датум на увозот, вредност на увезените стоки, износ на наплатената и износ на не-наплатената посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки, назив на организацијата на здружен труд за која се врши увоз, назив на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на организацијата на здружен труд и називи на организациите на здружен труд што здружиле средства.

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е.п.бр. 544

25 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

768.

Врз основа на член 53а од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА НИВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1983 И 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите и начинот на увоз на стоки за потребите на општествено-политичките заедници и на нивните органи и организации во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/82, 77/82 и 71/83) во називот на Одлуката зборовите: „во 1983 и 1984 година” се заменуваат со зборовите: „во 1984 и 1985 година”.

2. Во точка 4 бројот: „27/83” се заменува со броевите: „8/84 и 22/84”.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 549
26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

769.

Врз основа на член 3 од Законот за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

1. Во Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82 и 71/83) во Единствената класификација на дејностите, што е составен дел на таа одлука, се вршат следните измени и дополненија:

1) во областа 01 – Индустрија и рударство, гранката, групата и подгрупата на дејности, „0135 01350 013500 Доработка, преработка и производство на сировини од отпадоци (рециклажа на сировини)” се менува и гласи:

„0135 01350 013500 Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци

Собирање, сортирање, подготовка и примарна преработка на индустриски и други корисни отпадоци од железо и челик, обоени и благородни метали, неметали, хартија, текстил, гума и пластика, стакло, минерални и други масла, енергетски горива како и отпадоци од растително и животинско потекло (вклучувајќи и употребувани предмети и стоки со недостатоци наменети претежно за преработка)”;

2) Во областа 07 – Трговија, во гранката во групата и подгрупата, „0702 07026 070260 Трговија на големо со индустриски отпадоци”, се додава текст за опис на содржината на дејноста, кој гласи:

„Собирањето, сортирањето и примарната преработка на индустриски и други корисни отпадоци се распоредува во гранката 0135 „Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци”.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Е. п. бр. 546
26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

770.

Врз основа на член 46 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗЕМНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СТОКИТЕ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА

1. Во Одлуката за утврдување на вредноста на стоки на кои се применува единствена царинска стапка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 46/82) во точка 1 зборовите: „30.000 динари” се заменуваат со зборовите: „110.000 динари”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 543
26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

771.

Врз основа на член 9 од Законот за земање определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/83, 35/83 и 22/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКОВНИ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1983 И 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за начинот и условите за земање и користење на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/84) во називот на Одлуката зборовите: „во 1983 и 1984 година” се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985 година”.

2. Во точка 1 зборовите: „во 1983 и 1984 година” се заменуваат со зборовите: „во 1983, 1984 и 1985 година”.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 552
26 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

772.

Врз основа на чл. 2 до 5 и член 8 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА ОД БИТКАТА НА НЕРЕТВА И 40-ГОДИШНИНАТА ОД БИТКАТА НА СУТЈЕСКА

1. Во Одлуката за издавање пригодни ковани пари по повод 40-годишнината од битката на Неретва и 40-годишнината од битката на Сутјеска („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/83), точка 2 се менува и гласи:

„2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе ги издаде во количина од 2.000.000 парчиња во вкупен номинален износ од 20.000.000 динари, од што:

1) 1.000.000 парчиња по повод 40-годишнината од битката на Неретва – во номинален износ од 10.000.000 динари.

Од количина од став 1 на оваа одредба ќе се исконат:

- 900.000 парчиња во обична техника;
- 100.000 парчиња во специјална техника;

2) 1.000.000 парчиња по повод 40-годишнината од битката на Сутјеска – во номинален износ од 10.000.000 динари.

Од количината од став 1 на оваа одредба ќе се исконат:

- 900.000 парчиња во обична техника;
- 100.000 парчиња во специјална техника.”

2. Во точка 3 став 1 зборовите: „во обична техника”, се бришат.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 553
6 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

773.

Врз основа на член 105а од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84) во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските организации што произведуваат и вршат пренос на електрична енергија и електростопанските организации што вршат дистрибуција на електрична енергија можат постојните цени по тарифните ставови за продажба на електрична енергија што постоеа според прописите и што се применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги зголемат до 33,5%.

2. Електростопанските организации што произведуваат и вршат пренос на електрична енергија и електростопанските организации што вршат дистрибуција на електрична енергија ќе ги усогласат цените по тарифните ставови од точка 1 на оваа одлука со тарифните ставови утврдени со единствениот основ на тарифниот систем со воведување на сезонски тарифни ставови (понизок – летен, повисок – зимски) почнувајќи од 1 април 1985 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 548
27 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

774.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот на основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ТЕЛЕФОНСКИ ИМПУЛС ВО ВНАТРЕШНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Организациите за ПТТ сообраќај можат постојните цени за телефонски импулс во месниот и меѓумесниот телефонски сообраќај што се применувани на пазарот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а се формирани во согласност со прописите, да ги зголемат до 0,15 динари по импулс, при задржување на постојните услови на продажбата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 556
27 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

775.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84), на предлог од сојузниот секретар за финансии, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА, УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ, НА РЕЗЕРВИ ДЕЛОВИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТАА ОПРЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, КАКО И ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Во Решението за утврдување специфична опрема, уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен материјал за користење на таа опрема за организациите на здружен труд во областа на здравството, како и за граѓаните за лична употреба што се ослободени од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/84) во точка 1 тар. број 90.01/1а се брише.

Тар. број 90.01/16 се менува и гласи:

„90.01/16 Леќи, призми, огледада и други оптички елементи, за очила, оптички обработени
Ех.
- Контактни леќи (меки)
- Бифокални леќи (криптар, телезин)
- Лентикуларни леќи во плус (+)
- Пластични леќи SR-39.”

2. Во точка 3 тар. број 90.01/1а се брише.

Тар. број 90.01/16 се менува и гласи:

„90.01/16 Леќи, призми, огледада и други оптички елементи, за очила, оптички обработени
Ех.
- Контактни леќи (меки)
- Бифокални леќи (криптар, телезин)
- Лентикуларни леќи во плус (+)
- Пластични леќи CR-39”.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 537

30 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Поптретседател

Борисав Сребриќ, с. р.

776.

Врз основа на член 75 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

УПАТСТВО

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ НА АВИОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Со ова упатство се пропишуваат условите и начинот на користењето на воздухопловите, што се наоѓаат во состав на Авиосервисот на сојузните органи, како заедничка стручно-техничка служба (во натамошниот текст: Авиосервисот), за службени потреби на определени функционери на сојузните органи и на определени функционери на органите на општествено-политичките организации во федерацијата.

2. Под службени потреби, во смисла на ова упатство, се подразбираат службени патувања во земјата и во странство, како и други патувања во врска со вршењето на функцијата.

3. Воздухоплови за службени потреби можат да користат: претседателот, потпретседателот и членовите на Претседателството на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ, претседателот и членовите на Претседателството на ЦК на СКЈ и претседателот на Сојузниот извршен совет.

Воздухопловите за службени потреби можат да користат и: претседателот на Сојузната конференција на ССРЈ, претседателот на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и претседателот на Сојузниот одбор на СЗБНОВ на Југославија.

4. Функционерот од точка 3 став 1 на ова упатство може да одлучи воздухопловот да се користи за превоз на определени делегации и за службени потреби на други функционери и раководни работници, ако е тоа неопходно поради итност на задачата и природата на работата.

Воздухопловите на Авиосервисот можат да се користат и за превоз на странски делегации и гости што доаѓаат по покана на Претседателството на СФРЈ, на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на ЦК на СКЈ и на Сојузниот извршен совет.

5. Воздухопловите на Авиосервисот можат, во рамките на расположивите можности и со надомест, да се користат и за превоз на републички односно покраински функционери за службени потреби, а на барање од овластени органи на републиките односно овластени органи на автономните покраини.

Авиосервисот наплатува услуги за превозот од став 1 на оваа точка според ценовникот на услугите, што го донесува директорот на Авиосервисот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

6. При користењето на воздухопловите на Авиосервисот, мораат да се применуваат правилата што гарантираат безбедност и рационалност во користењето на воздухопловите.

7. Зависно од должината на летот и од бројот на патниците, се користи определен тип воздухоплов од составот на Авиосервисот.

Типот на воздухопловот, согласно со одредбата на став 1 од оваа точка, ќе го определи директорот на Авиосервисот зависно од потребите на летот и од другите можности на Авиосервисот.

8. Барањето за користење на воздухоплов од страна на корисникот од точка 3 на ова упатство се доставува до генералниот секретар на Сојузниот извршен совет и мора да го завери овластено лице на органот.

Генералниот секретар на Сојузниот извршен совет го утврдува приоритетот на барањето и му издава налог на Авиосервисот, кој содржи: име на корисникот - носител на налогот, време на полетувањето, време на враќањето, аеродром на полетувањето и слетувањето, статус на летот и број на патници.

Генералниот секретар на Сојузниот извршен совет е должен пред издавањето на писмен налог на Авиосервисот, по барањето на корисниците од точка 3 став 2 на ова упатство, како и за потребите на корисниците од точка 4 на ова упатство, да ги провери, од становиштето на расположивите капацитети, потребите на корисниците од точка 3 став 1 на ова упатство.

Барањето за користење воздухоплов на корисниците од точка 5 на ова упатство се доставува до генералниот секретар на Сојузниот извршен совет, кој, во рамките на расположивите можности и на начинот и по постапката утврдена во ст. 2 и 3 на оваа точка, му издава писмен налог на Авиосервисот.

9. Писмениот налог од точка 8 став 2 на ова упатство мора да се издаде така што да обезбеди време за подготовка за извршување на летот:

1) во домашниот сообраќај:

- во нормални услови - три часа пред започнувањето на летот;

- во вонредни услови - еден час пред започнувањето на летот;

2) во меѓународниот сообраќај - според прописите на земјите чија територија се прелетува и на земјата на чија територија се слетува.

Ако на Авиосервисот му се издаде налогот за лет во домашниот сообраќај пред 6 часот односно по 22 часот, закажаното време за полетување од приемот на налогот за лет се продолжува за еден час.

10. Протоколот на корисникот на услугите е должен да обезбеди сместување на пилотите и на другиот летачки персонал за време на вршење на услугите на корисниците на воздухопловот, како и превоз на екипажот на воздухопловот до аеродромот односно од аеродромот, ако поради итност или други причини не е можно да се користат редовни средства за превоз.

11. Пред започнувањето на секој лет директорот на Авиосервисот издава писмен налог со кој се определува поименично водачот на воздухопловот и членовите на екипажот, времето на полетувањето и слетувањето, статусот на летот, името на носителот на налогот и бројот на патници, аеродромот за полетување и слетување и времето на враќање од задачата.

Ако не постојат услови што гарантираат безбедност на летот, директорот на Авиосервисот не смее да го одобри летот и е должен веднаш непосредно да го извести генералниот секретар на корисникот на услугите и подносителот на барањето за користење на воздухоплов за причините на невозможност на летањето.

12. Директорот на Авиосервисот е должен тримесечно да доставува извештај за користењето на воздухопловите на Авиосервисот до корисниците на услугите од точка 3 став 1 на ова упатство.

Извештајот од став 1 на оваа точка ги содржи: бројот на часовите на летањето во домашниот и странскиот сообраќај, бројот на летањата, имињата на корисниците на услугите и бројот на превезените патници.

13. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 529
13 декември 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

777.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), во согласност со Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и со Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА КОНЗЕРВИРАНИ СО ЗРАЧЕЊЕ

Член 1

Животните намирници и предметите за општа употреба определени со овој правилник можат да се конзервираат со зрачење заради зачувување на трајноста и хигиенските својства и да се пуштаат во промет под условите и на начинот што се утврдени со овој правилник.

Член 2

За целите од член 1 на овој правилник можат да се конзервираат со зрачење животните намирници и предметите за општа употреба, и тоа:

- 1) жита;
- 2) легуминози;
- 3) кромид, лук, компир;
- 4) дехидрирано овошје и зеленчук, сушени печурки;
- 5) јајца во прав;
- 6) чаеви, екстракти на чаеви и зачини;
- 7) свежо месо од перната живина;
- 8) амбалажа за намирници;
- 9) средства за одржување на личната хигиена, за неа и разубавување на лицето и телото.

Член 3

Животните намирници и предметите за општа употреба што се пуштаат во промет можат да се конзервираат со зрачење под услов со озрачувањето да не се менуваат хранливата вредност на животните намирници и физикалните, хемиските и органолептичките својства карактеристични за одделна животна намирница односно предмет за општа употреба.

Член 4

Животните намирници и предметите за општа употреба од член 2 на овој правилник можат да се конзервираат со:

- 1) гама зраци на радионуклиди Co-60 и Cs-137;
- 2) рендгенско зрачење со уреди што работат на енергетско ниво од 5 MeV или пониско;
- 3) електрони произведени со уреди што работат на енергетско ниво од 10 MeV или пониско.

Член 5

Вкупната просечна доза на зрачењето апсорбирана во животната намирница од член 2 на овој правилник не смее да биде поголема од 10 kGy.

Вкупната просечна доза на зрачењето апсорбирана во предметот за општа употреба од член 2 на овој правилник не смее да биде поголема од 50 kGy.

Под вкупна просечна доза на зрачење се подразбира аритметичката средина на минималната и максималната доза.

Член 6

Животните намирници со ниска содржина на влага (жита, легуминози, дехидрирани намирници и сл.) можат повторно да се конзервираат со зрачење.

Како повторно конзервирана животна намирница не се смета:

- 1) намирницата што е подготвена од состојки што во претходна постапка се зрачени со дози помали од 1 kGy;
- 2) конзервираните намирници што содржат помалку од 5% состојки зрачени во претходна постапка;
- 3) намирницата на која дозата на зрачењето за постигнување на саканото дејство е применета повеќекратно како дел од единствената постапка, со тоа што кумулативната просечна апсорбирана доза во намирницата не смее да биде поголема од 10 kGy.

Член 7

Животните намирници во оригинално пакување што се конзервираат со зрачење мораат во декларацијата да ја содржат ознаката за конзервирањето со зрачење, датумот на конзервирањето и називот на организацијата на здружен труд што го извршила конзервирањето.

Животните намирници во растурена состојба мораат наведените податоци да ги содржат во придружната документација.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-458
17 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

778.

Врз основа на чл. 103 и 358 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82 и 7/84) директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/79 и 29/83), во член 9 став 1 бројот: „30.000” се заменува со бројот: „110.000”.

Во став 5 бројот: „30.000” се заменува со бројот: „110.000”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

01/1 бр. Д-11291
20 декември 1984 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини
Звонко Пошчиќ с. р.

779.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГОТОВА КОЖА, КРЗНО И ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНА И ВЕШТАЧКА КОЖА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за готова кожа, крзно и производи од природна и вештачка кожа, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Готова кожа, крзно, производи од природна и вештачка кожа. Означување, декларирање и начин на пакување — — — — — JUS G.B1.035
- 2) Готова кожа и крзно. Земање извадоци и подготовка на извадоците за испитување — — — — — JUS G.S2.006
- 3) Кожа. Методи на испитување на готова кожа. Определување на привидната густина — — — — — JUS G.S2.023
- 4) Кожа. Методи на испитување на готова кожа. Определување на затезната цврстина и издолжување — — — — — JUS G.S2.028
- 5) Кожа. Методи на испитување на готова кожа. Определување на дводимензионалното истегнување на кожата — — — — — JUS G.S2.042.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен карактеристичните својства означени со бројот 4 во табела 1 и карактеристичните својства означени со бројот 1 во табела 2 во југословенскиот стандард JUS G.B1.035, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на готовата кожа, крзно и на производи од природна и вештачка кожа, што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Готова кожа. Начин на земање мостри и општи одредби за методите на испитување на готовата кожа — — — — — JUS G.S2.006
- 2) Методи на испитување на готовата кожа. Определување на густината — — — — — JUS G.S2.023
- 3) Методи на испитување на готова кожа. Определување на затезната цврстина и прекинатото издолжување — — — — — JUS G.S2.028
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/62)
- 4) Начин на земање мостри и општи одредби за методите за испитување на крзно — — — — — JUS G.S2.008
- донесен со Решението за југословенските стандарди за крзно („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8952/1

4 јуни 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

780.

Врз основа на член 81 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОБУВКИ

1. Наредбата за означување и обележување на обувки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/73) престанува да важи.
2. Оваа наредба влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-8952/2
6 август 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драговиќ, с. р.

781.

Врз основа на член 60 став 6 од Законот за основите на безбедноста во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 62/77), член 10 став 1 точка 12 од Законот за здружување во Заедница на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/78) и член 127 од Самоуправната спогодба за здружување во Заедница на југословенските железници („Службен гласник на Заедницата на ЈЖ”, бр. 2/81 и 3/83), Собранието на Заедницата на југословенските железници донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВНАТРЕШНИОТ РЕД НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ

Член 1

Во Правилникот за внатрешниот ред на железниците („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/78) член 17 се менува и гласи:

„Во станичните простории, било просториите да се наменети за патници или не, не смеат да се воведуваат или внесуваат лица заболени односно за кои се сомнева дека се заболени од некоја заразна болест од член 1 на Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/84), и тоа од:

- 1) активна туберкулоза (Tuberculosis activa);
- 2) беснило (Lyssa);
- 3) Брил-Цинсеровата болест (Morbus Brill-Zinsser);
- 4) бруцелоза (Brucellosis);
- 5) антракс (Anthrax);
- 6) црвенка (Rubella);
- 7) детска парализа (Poliomyelitis anterior acuta);
- 8) дифтерија (Diphtheria);
- 9) дизентерија (Dysentery bacillaris);
- 10) еинококозе (Echinococcosis);
- 11) ентероколитис (Enterocolitis);
- 12) гонореја (Gonorrhoea);
- 13) грип (Influenza);
- 14) лепра (Lepra);
- 15) инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiosa);
- 16) колера (Cholera asiatica);
- 17) чума (Pestis);
- 18) легионарска болест (Legionellosis);
- 19) лептоспироза (Leptospirosis);
- 20) маларија (Malaria);
- 21) мали сипаници (Morbilli);
- 22) менингококнен менингитис (Meningitis epidemica);
- 23) овчи сипаници (Varicella);
- 24) пегав тифус (Typhus exanthematicus);
- 25) Q треска (Q febris);
- 26) повратна треска (Febris recurrens);
- 27) солмонелоза (Salmonellosis);
- 28) сифилис (Syphilis);
- 29) стрептококни воспаленија на грлото (Angina streptococcica);
- 30) шарлах (Scarlatina);
- 31) шуга (Scabies);
- 32) тетанус (Tetanus);
- 33) цревен тифус (Typhus abdominalis);
- 34) трихиноза (Trichinosis);
- 35) туларемија (Tularemia);
- 36) големи сипаници (Variola vera);
- 37) голема кашлица (Pertussis);
- 38) вирусна жолтица од тип А, тип В и неопределен тип (Hepatitis virosa A, Hepatitis virosa B, Hepatitis species non identificata);
- 39) вирусна хеморагична треска (Febris haemorrhagicae virosae);
- 40) вирусен менингитис (Meningitis virosa);
- 41) заразно труење со храна, предизвикано од бактерии, освен салмонелоза (Toxininfectio alimentaris);
- 42) заразно запаление на мозокот (Encephalitis);

- 43) заушки (Parotitis epidemica);
- 44) жолта треска (Febris flava).

Член 2

Во член 21 став 2 се менува и гласи:

Лицата заболени, односно лицата за кои се сомнева дека се заболени од колера, чума, големи сипаници, вирусни хеморагични трески, легионарска болест, детска парализа, дифтерија, пегав тифус, повратна треска, цревен тифус, паратифус А и В, бруцелоза, маларија, беснило, тетанус, антракс или од менингококног менингитис, не смеат да се превезуваат со железнички превозни средства.”

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 3723/1-84

17 октомври 1984 година

Белград

Собрание на Заедницата на југословенските железници

Претседател,

Иван Зеленшек, с. р.

782.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува платата според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1983 година, се усогласуваат во 1985 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат така што како нов пензиски основ се зема платата на чинот односно класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, која, според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1984 година, им припаѓа на активните воени лица од соодветен чин односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 64 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на новиот основ за определување на семејната пензија, што ја претставува усогласената старосна односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии им припаѓаат од 1 јануари 1985 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 49-1

24 декември 1984 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател

на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

783.

Врз основа на член 44 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА

1. Во Одлуката за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додатокот за помош и нега („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/77 и 58/77) точка 3 се менува и гласи:

„3. На уживателот на пензија и на корисникот на надомест им се определува додаток за помош и нега во износ од 50%, а на детето на корисникот на додатокот – во износ од 20% од најнискиот пензиски основ од кој, според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се определуваат пензиите на воените осигуреници за времето за кое му припаѓа додаток за помош и нега.”

2. Во точка 6 зборовите: „став 2” се бришат.

3. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 50-1

24 декември 1984 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на Претседателството,

Рахмија Кадениќ, с. р.

784.

Врз основа на член 63 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/78), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

1. Во Одлуката за установување на заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/73) во точка 1 по зборовите: „се установува заштитниот додаток” се додаваат зборовите: „кон пензијата”.

2. Во точка 2 зборовите: „од 50%” се заменуваат со зборовите: „од 55%”.

3. Точка 3 се менува и гласи: „3. Уживателот на семејна пензија се здобива со правото на заштитен додаток ако износот на неговата семејна пензија е помал од граничниот износ од кој се одредува заштитниот додаток и ако ни тој ни членовите на неговото домаќинство немаат други приходи доволни за издржување.”

4. Точка 4 се менува и гласи:

„4. Се смета дека уживателот на семејна пензија и членовите на неговото домаќинство немаат други приходи доволни за издржување:

1) ако приходот од земјоделска дејност (катастарскиот приход) не е поголем од 1.500 динари годишно по член на домаќинството;

2) ако другите приходи со кои се условува здобивањето со правото на заштитен додаток (точка 6) не се поголеми од 60% од граничниот износ за одредување на заштитниот додаток (точка 2).

Ако корисникот на пензија и членовите на неговото домаќинство истовремено имаат приходи од земјоделска дејност и други приходи, ќе се смета дека немаат приходи доволни за издржување ако збирот на количникот, што се добива со делење на приходите од земјоделската дејност и на други приходи со стоти делови од износот што претставува имотен цензус за здобивање со правото на заштитен додаток (точка 2), не е поголем од 100 по еден член на домаќинството.

Износите на приходите од земјоделска дејност се усогласуваат со зголемувањето на катастарскиот приход што служи за оданочување на личниот доход од земјоделска дејност.”

5. Во точка 6 став 2 се менува и гласи:

„Во приходи од кои зависи здобивањето и користењето на правото на заштитен додаток кон пензијата не се сметаат: пензијата на уживателот на пензија чие право на заштитен додаток кон пензијата е во прашање, пензијата и личниот доход на членовите на домаќинството до височината на граничниот износ (точка 2), паричниот надоместок за телесно оштетување, додатокот за помош и нега, примањата што се остваруваат според прописите за воените и мирновременските воени инвалиди и за цивилните жртви од војната, додатокот на деца, стипендиите и кредитите за школување, примањата наменети за одмор односно закрепнување и примањата за кои со посебни прописи е одредено да не се земаат предвид за одредување на имотната состојба на домаќинството.”

6. Во точка 12 зборовите: „однапред секој први во месецот” се заменуваат со зборовите: „секој први во месецот однапред односно наназад, зависно од тоа како се исплатува семејната пензија.”

7. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 година.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 51-1

24 декември 1984 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

785.

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/76), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. На воениот осигуреник кој ги исполнува условите за стекнување право на додаток на деца пропишани со Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, му припаѓа додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети шест години на живот – во износ од 1.352 динари месечно;

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години на живот, а за дете на редовно школување во осумгодишно училиште до крајот на учебната година во која напол-

нува 15 години возраст, како и за дете кое наполнило над 15 години возраст ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште – во износ од 1.758 динари месечно;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа, како и за дете на полно неспособно за стопанисување – во износ од 2.163 динари месечно.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/84).

3. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1985 година.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 52-1
24 декември 1984 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството,
Рахмија Кадениќ, с. р.

786.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 и член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МОНЕТАРНО-КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1984 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/84, 27/84, 32/84, 37/84, 52/84, 58/84 и 59/84) привремено се продолжува во 1985 година, до денот на влегувањето во сила на прописите за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1985 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

О.бр. 81
3 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

787.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), во согласност со точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 21/84 и 64/84), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И ДИНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

1. Во Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/84 и 66/84), во точка 2 став 2 во одредбата под 1 процентот: „39%” се заменува со процентот: „40%”.

Во одредбата под 2, во првиот ред, процентот: „70%” се заменува со процентот: „80%”, а во вториот ред процентот: „50%” се заменува со процентот: „70%”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 56
24 декември 1984 година
Белград

Претседател на
Советот на гувернерите
гувернер
на народната банка
на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

788.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, Извршниот совет на Собранието на САП Косово, Електростопанството на Босна и Херцеговина, Електростопанството на Македонија, Електростопанството на Словенија, Здруженото електростопанство – Белград, Електростопанството на Хрватска, Електростопанството на Црна Гора, Електростопанството на Косово, Југословенската заедница на електростопанските организации – ЈУГЕЛ, Работната организација Институт за термотехника и нуклеарна техника – ИТЕМ – СОЗТ „Енергоинвест” – Сараево, Институтот „Јожеф Штефан” – Љубљана, Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич” – Винча, Институт „Руѓер Бошковиќ” – Загреб, Електротехничкиот институт „Раде Кончар” – Загреб и Институтот за стројарство – Стројарски факултет сложене организации удруженог рада „Гуро Гаковиќ” – Славонски Брод, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РЕШАВАЊЕ НА ПРАШАЊАТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОЗРАЧЕНО НУКЛЕАРНО ГОРИВО И ТРАЈНО ОСТАВАЊЕ НА РАДИО-АКТИВНИ ОТПАДОЦИ

Член 1

Учесниците на овој општествен договор се согласни, заради заштита на човекот и човековата средина од јони-

зирачки зрачења, да ги утврдат условите и начинот на решавање на прашањата за складирање на озрачено нуклеарно гориво, трајно оставање на радиоактивни отпадоци со ниска и средна активност што настануваат во погонот на нуклеарните објекти и постројки и други извори, како и за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока активност што настануваат со преработка на озрачено нуклеарно гориво односно на специјални фисибилни материјали.

Член 2

Учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, се согласни најдоцна во рок од една година, од денот на склучувањето на овој општествен договор, да ја утврдат оправданоста за изградба на заеднички централен склад или на заеднички регионални складови за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со ниска и средна активност, а врз основа на собирањето, изучувањето и средувањето на соодветна документација.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки и активности, инвеститорите на градбата на нуклеарни електрани и организациите на здружен труд – корисници на нуклеарни електрани и постројки, да обезбедат озраченото нуклеарно гориво да остане привремено во нуклеарната електрана односно во нуклеарната постројка додека не се создадат услови за неговото сместување во заеднички склад или додека не се преработи.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да предложат услови и начин за преработка на озрачено нуклеарно гориво и за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока активност врз основа на резултатите од научните истражувања и да утврдат дали заедничкото складирање и оставање на радиоактивни отпадоци со висока активност и на специјални фисибилни материјали е од општ општествен интерес.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, се согласни да преземат мерки надлежните органи и самоуправните организации и заедници, спогодбено да истражуваат и да предлагаат локации за изградба на објекти за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со ниска и средна активност, за заедничко складирање на озрачено нуклеарно гориво и за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока активност.

Учесниците на овој општествен договор од републиките и автономните покраини на чии територии спогодбено се предлагаат локации за изградба на објектите од став 1 на овој член, се согласни да преземат потребни мерки надлежните органи да издаваат дозволи за локацијата и изградбата на објектите од тој став.

Член 6

Заинтересираните заедници на електростопанските организации, како учесници на овој општествен договор, се согласни да организираат заедничко собирање, изучување и средување на податоците за изградба на локации и изработка на документација за донесување на одлука за изградба на постројки за складирање на озрачено нуклеарно гориво и за трајно оставање на радиоактивни отпадоци.

Учесниците на овој општествен договор оценуваат дека од становиште на потребите од складирање на озрачено нуклеарно гориво и трајно оставање на радиоактивни отпадоци, е потребно да утврдат програма за извршување на обврските од став 1 на овој член, најдоцна во рок од шест месеци од денот на склучувањето на овој општествен договор.

Член 7

Заинтересираните заедници на електростопанските организации, како учесници на овој општествен договор, се согласни да основаат работна организација или повеќе работни организации кои би вршеле транспорт, сместување, физичка заштита, трајно чување и организирање на преработка на радиоактивни отпадоци, чување на озрачено нуклеарно гориво до неговата преработка и чување на специјални фисибилни материјали.

Учесниците на овој општествен договор се согласни, ако заедниците на електростопанските организации како учесници на овој општествен договор не основаат работна организација или повеќе работни организации, во рамките на своите права и должности, да преземат мерки со кои, некоја од постојните организации на здружен труд би се овластила за вршење на работите од став 1 на овој член.

Член 8

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор се согласни да предложат донесување на прописи со кои ќе се утврди дека работите на работните организации од член 7 на овој општествен договор се од посебен општествен интерес.

Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласни при определувањето за изградбата на заеднички склад (за трајно оставање на радиоактивни отпадоци со висока активност и специјални фисибилни материјали) да се испита и можноста на истата локација да се изгради постројка за преработка на означено нуклеарно гориво.

Член 10

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки и активности организациите на здружен труд кај кои во технолошкиот процес се создаваат озрачено нуклеарно гориво, радиоактивни отпадоци и специјален фисибилен материјал, тоа гориво, отпадоците и материјалот задолжително да ѝ ги предаваат на организацијата на здружен труд односно на организациите на здружен труд од член 7 на овој општествен договор, ако тие во согласност со важечките прописи не се сместени на друго место.

Член 11

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да донесат односно да предложат донесување на прописи со кои ќе се утврдат условите и начинот на преработка на озрачено нуклеарно гориво заради негово складирање.

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во согласност со своите овластувања и преземените меѓународни обврски на Југославија, правно да го регулираат располагањето со сите продукти што се добиваат од преработката на озрачено нуклеарно гориво и условите на нивното користење.

Член 12

Учесниците на овој општествен договор се согласни да дадат иницијатива за склучување на самоуправни спогодби на сите заинтересирани организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници за здружување на средства за финансирање на истражувањето, изработката на соодветна инвестиционо-техничка документација и изградба на објекти и постројки за трајно оставање на радиоактивни отпадоци, како и за динамиката на реализацијата на задачите и работите и динамиката на обезбедување финансиски средства.

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се согласни да бидат учесници во самоуправната спогодба за

здружување на средства за финансирање на истражување-то, ако на територијата на односните републики и автономни покраини се изградени нуклеарни електрани или други нуклеарни постројки, односно ако на нивната територија се планира изградба на такви објекти.

Член 13

Заради следење на спроведувањето на овој општествен договор, учесниците на овој општествен договор формираат Одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор за условите и начинот за решавање на прашањата за складирање на озраченото нуклеарно гориво и трајно оставање на радиоактивните отпадоци (во понатамошниот текст: Одборот).

Одборот го сочинува по еден претставник на секој учесник на овој општествен договор. Секој член на Одборот има свој заменик.

Учесниците на овој општествен договор се согласни Одборот да го следи и анализира спроведувањето на овој општествен договор и да предлага негови измени и дополненија, да ги известува учесниците за спроведувањето на овој општествен договор, да дава објасненија во врска со применувањето на одредбите на овој општествен договор и со својата работа да им дава помош на самоуправните организации и заедници и да дава иницијатива и да го координира склучувањето и донесувањето на самоуправни спогодби и општи акти што се во врска со спроведувањето на овој општествен договор.

Одборот донесува деловник за својата работа.

Административно-стручните работи за потребите на Одборот ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на нуклеарната енергија.

Член 14

Секој учесник на овој општествен договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата што се предмет на овој општествен договор, како и за неговата измена и дополнување.

Измените и дополненијата на овој општествен договор се вршат по постапка и на начинот што се предвидени за неговото донесување.

Член 15

Овој општествен договор се смета склучен кога ќе го прифатат и потпишат овластените претставници на сите учесници на овој општествен договор.

Член 16

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Белград, 10 октомври 1984 година

За Сојузниот извршен совет,
Раде Павловиќ, с. р.
член на Советот и претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија

За Извршниот совет на Собранието на
СР Босна и Херцеговина,
Мурис Османагиќ, с. р.
советник во Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
д-р **Александар Маневски**, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,
Цвето Мајдиќ, с. р.
заменик на претседателот на Репуб-
личкиот комитет за енергетика

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,
Душан Јовановиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,
Вјекослав Срб, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,
Момир Пејновиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,
Василие Пирошки, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,
Азиз Абраши, с. р.
член на Советот

За Електростопанството на Босна
и Херцеговина,
Владимир Мијатовиќ, с. р.
претседател на Работоводниот одбор

За Електростопанството на
Македонија,
Миле Стојановски, с. р.
претседател на Работоводниот одбор

За Електрогосподарство на
Словенија,
Иван Лешник, с. р.
директор на Секторот за развој

За Здруженото електростопанство
– Белград,
Милета Јешиќ, с. р.
генерален директор

За Електростопанството
на Хрватска,
Воислав Роксандиќ, с. р.
претседател на Работоводниот одбор

За Електростопанството
на Црна Гора,
Мирко Бајагиќ, с. р.
советник за развој

За Електровојводина,
Вилмош Молнар, с. р.
претседател на Работоводниот одбор

За Електростопанството
на Косово,
Тома Савиќ, с. р.
потпретседател на Работоводниот одбор

За Југословенската заедница на
електростопанските
организации – ЈУГЕЛ,
Славко Врховец, с. р.
раководител на службата за нуклеарни
електрани

За Работната организација
институт за термотехника и
нуклеарна техника – ИТЕМ
– СОЗТ „Енергоинвест”
– Сараево,

Венцел Мандиќ, с. р.
соработник во Работната организација

За Институтот
„Јожеф Штефан”
– Љубљана

д-р Томаж Калин, с. р.
директор

За Институтот
за нуклеарни науки
„Борис Кидрич” – Винча,
д-р Ѓорѓе Јовиќ, с. р.
генерален директор

За Институтот
„Руѓер Бошковиќ”
– Загреб,

д-р Сергиј Кведер, с. р.
главен директор

За Електротехничкиот институт
„Раде Кончар” – Загреб,
Дамитар Маниуров, с. р.
директор

За Институтот за стројарство
стројарски факултет на СОЗТ
„Гуро Гаковиќ” –
Славонски Брод,
Ненад Белиќ, с. р.
директор на Работната организација

4. Електростопанските организации како стопанска организација во областа на стопанисувањето која е незаменлив услов за живот и работа на граѓаните и, на други организации, се установени со закон како организации од посебен општествен интерес. Согласно со член 49 став 2 од Уставот на СФРЈ, организациите од посебен општествен интерес остваруваат посебен општествен интерес на начин утврден со закон или со одлука на собранието на општествено-политичката заедница, заснован врз закон.

Тоа значи дека организациите од посебен општествен интерес можат да ги уредуваат општествените односи и да ги пропишуваат правата и обврските на граѓаните и на други правни субјекти само ако на тоа се овластени со закон или со одлука на собранието на општествено-политичката заедница, заснована врз закон.

5. На јавната расправа е изнесено дека органите, надлежни за одлучување за поставувањето на нисконапонската мрежа во „Електродистрибуција – Белград”, според слободна процена, ја применуваат оспорената одлука така што дозволуваат и поставување на други столбови, освен на бетонски, додека Републичкиот комитет за електростопанство на СР Србија како орган надлежен во втор степен да одлучува за решенијата за поставување на столбови што ги донесуваат органите на „Електродистрибуција – Белград”, не ја смета за оспорена одлуката со правен основ за одлучување за обврските на граѓаните и на правните лица при изградба на нисконапонска мрежа за нивни потреби.

6. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорената одлука не е согласна со член 49 став 2 од Уставот на СФРЈ бидејќи е донесена без овластување за уредување на односите во областа на остварувањето од посебен општествен интерес во дејноста на електростопанските организации, како и со одредбата на член 208 став 2 од Уставот на СФРЈ, бидејќи не е објавена.

Уставниот суд на Југославија, согласно со член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата за советување и гласање, одржана на 20 септември 1984 година, едногласно донесе

О д л у к а

Се укинува Одлуката за преминување на изградба, реконструкција и одржување на надземните водови од 10 и 1 kV со употреба на бетонски столбови на конзумното подрачје на „Електродистрибуција – Белград”.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев, и судии на Судот: д-р Јосиф Трајковиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Войслав Ракиќ, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Радко Мочивник и Милосав Стиновиќ.

У бр. 174/81, 185/84
20 септември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 24 СТАВ 1 ТОЧКА 2 И ЧЛЕН 28 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ПЕЧАТНИЦА” – НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПОЛИТИКА” ВО БЕЛГРАД ОД 12 ОКТОМВРИ 1979 ГОДИНА

1. Со оспорените одредби на член 24 став 1 точка 2 и член 28 од Правилникот се утврдува различно вреднување на работниот стаж остварен во Организацијата на здружен труд „Политика” и на работниот стаж остварен надвор од таа организација.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА НАДЗЕМНИТЕ ВОДОВИ ОД 10 И 1 kV СО УПОТРЕБА НА БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ НА КОНЗУМНОТО ПОДРАЧЈЕ НА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА – БЕЛГРАД”

1. Врз основа на иницијативата на Милка Дуњиќ, од Белград и Љубинка Воиновиќ, од Раковица, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на Одлуката за преминување на изградба, реконструкција и одржување на надземните водови од 10 и 1 kV со употреба на бетонски столбови на конзумното подрачје на „Електродистрибуција” – Белград, што на 11 април 1980 година ја донесе работничкиот совет на Основната организација на здружен труд „Среднонапонска и нисконапонска мрежа”, во состав на Работната организација „Електродистрибуција – Белград”.

2. Со оспорената одлука е предвидено при изградбата на нисконапонската мрежа од 1 kV, што ја финансираат граѓаните и правните лица, да се поставуваат исклучиво бетонски столбови. Во образложението на оваа одлука е назначено дека бетонските столбови се подолготрајни од дрвените и дека тоа е причината за донесување на оваа одлука. Одлуката не е објавена.

3. Утврдувањето на правата и должностите на граѓаните и на правните лица спаѓа во областа на уредувањето на општествените односи, па според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорениот акт е општ акт, за чија оцена на уставност овој суд е надлежен.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 7 ноември 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

1. Се укинуваат член 24 став 1 точка 2 и член 28 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Печатница“ – Новинско издавачко претпријатие „Политика“, од Белград од 12 октомври 1979 година.

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У-бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62 од 9 декември 1983 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и на начинот на кој е објавен оспорениот самоуправен општ акт.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У бр. 222/81
7 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

О д л у к а

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЧЛЕН 34 ОД ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Уставниот суд на Југославија под бројот У-8/80, на 14 јули 1983 година, донесе одлука со која утврди дека одредбите на член 34 од Законот за работните односи на работниците во здружениот труд („Народне новине“, бр. 40/82) не се согласни со одредбите на член 162 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ и дека се спротивни на одредбите од член 184 ст. 1 и 3 на Законот за здружениот труд.

2. Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, во рокот од шест месеци од денот на доставувањето на одлуката на Уставниот суд на Југославија, и во продолжениот рок за уште шест месеци, кој истече на 25 октомври 1984 година, не ги усогласил оспорените одредби на Законот со Уставот на СФРЈ и не ја отстранил спротивноста на оспорените одредби на републичкиот закон со сојузниот закон. Со оглед на тоа, согласно со член 384 ст. 3 и 4 од Уставот на СФРЈ, оспорените одредби на член 34 од Законот престануваат да важат.

3. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 21 ноември 1984 година, донесе едногласно,

О д л у к а

1. Се утврдува дека одредбите на член 34 од Законот за работните односи на работниците во здружениот труд престануваат да важат.

2. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: Славко Кухар, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Воислав Ракиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, д-р Александар Фира, Јаким Спировски, Иван Франко, Душан Штрбац, Божидар Булатовиќ и Мустафа Сефо.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Народне новине“.

У-бр. 8/80
21 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

О д л у к а

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 23 СТАВ 1, АЛ. 1 И 2 НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛАТА ЗА ДОДЕЛА НА СТАНОВИ И ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „3 МАЈ“ РИЕКА ОД 25 НОЕМВРИ 1978 ГОДИНА И НА ЧЛЕН 24 СТАВ 1, АЛ. 1 И 2 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДОДЕЛА НА КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „МОТОРИ И БРОДСКИ ДИГАЛКИ“ НА СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „3 МАЈ“ РИЕКА ОД 25 НОЕМВРИ 1978 ГОДИНА.

1. Со оспорениот член 23 став 1, ал. 1 и 2 и со член 24 став 1, ал. 1 и 2 се утврдува различно вреднување на работниот стаж, остварен во организацијата во која работникот работи и на работниот стаж остварен надвор од таа организација.

2. Оценувајќи ја уставноста на оспорените одредби, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 ноември 1984 година, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

1. Се укинуваат член 23 став 1, ал. 1 и 2 на Самоуправната спогодба за заедничките критериуми и мерилата за додела на станови и за одобрување на кредити на работниците на Сложената организација на здружен труд „3 мај“ Риека, и член 24 став 1, ал. 1 и 2 од Правилникот за давање станови на користење и за додела на кредити на работниците на Основната организација на здружен труд „Мотори и бродски дигалки“ на Сложената организација на здружен труд „3 мај“ Риека од 25 ноември 1978 година.

2. Причините за оваа одлука се дадени во одлуката на Уставниот суд на Југославија У бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, која е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој се објавени оспорените самоуправни општи акти.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судии: Рамадан Враниќи, Милосав Стијовиќ, Радко Мочивник, Јаким Спировски, Воислав Ракиќ, Иван Франко, Душан Штрбац, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира, Божидар Булатовиќ и д-р Јосиф Трајковиќ.

У бр. 223/84
21 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ

I

Се отповикува
Гуро Вуколиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Зимбабве.

II

Се назначува
Наум Ачковски, амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Зимбабве.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 25
6 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУРУНДИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БУРУНДИ

I

Се отповикува
Ранко Балорда од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Бурунди со седиште во Кампала.

II

Се назначува
Славољуб Алексиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југос-

лавија во Република Уганда, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Бурунди со седиште во Кампала.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 24
15 ноември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 749. Закон за обезбедување средства за учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во VII пополнување на средствата на Меѓународното здружение за развој (IDA) — — — — — | 1501 |
| 750. Закон за дополненија на Законот за задолжување на Народната банка на Југославија во странство во 1984 година — — — — — | 1501 |
| 751. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1984 година — — — — — | 1502 |
| 752. Закон за измени и дополненија на Законот за одлагање на враќањето на анунтетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — — | 1502 |
| 753. Закон за измени и дополненија на Законот за сојузните административни такси — — — — — | 1503 |
| 754. Одлука за валоризација на износот на средствата за финансирање на Програмата за изградба на југословенскиот дел на железничката пруга Титоград-Скадар во 1983 година — — — — — | 1503 |
| 755. Уредба за начинот на извршувањето на налозите на корисниците на општествени средства од рамковен кредит — — — — — | 1504 |
| 756. Уредба за Автосервисот на сојузните органи — — — — — | 1505 |
| 757. Уредба за задолжителниот рок во кој организациите на здружен труд што користат услуги на превоз на стоки со железница се должни да вршат растоклар односно натовар на стоки — — — — — | 1506 |
| 758. Уредба за измена на Уредбата за условите што треба да ги исполнуваат зимовниците отворени за зимување на странски бродови на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на пловидба — — — — — | 1507 |
| 759. Уредба за престанок на важењето на Уредбата за ограничување на прометот на моторен бензин и дизел-гориво — — — — — | 1507 |
| 760. Уредба за дополненија на Уредбата за условите под кои општествени правни лица можат да користат и да плаќаат услуги на превоз што ги вршат странски железници во меѓународниот железнички сообраќај — — — — — | 1508 |
| 761. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоки што се извезуваат односно увезуваат врз основа на контингенти и за начинот и постапката на утврдувањето и распределбата на тие контингенти — — — — — | 1508 |

Страна	Страна
762. Одлука за условите под кои организациите на здружен труд можат да ги пребиваат долговите и побарувањата со странство — — — — — 1508	778. Правилник за измени на Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет — — — — — 1521
763. Одлука за измени на Одлуката за височината и начинот на плаќањето надомест за покривање на трошоците за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет — — — — — 1509	779. Правилник за југословенските стандарди за готова кожа, крзно и производи од природна и вештачка кожа — — — — — 1521
764. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1984 година — — — — — 1509	780. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за означување и обележување на обувки — — — — — 1521
765. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на земен гас — — — — — 1510	781. Правилник за измени на Правилникот за внатрешниот ред на железниците — — — — — 1522
766. Одлука за измена на Одлуката за плаќање камата на девизите што граѓаните ги држат на девизна сметка или на девизен штеден влог — — — — — 1510	782. Одлука за усогласување на пензиите за 1985 година — — — — — 1522
767. Одлука за определување на стоки за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки во 1985 година — — — — — 1510	783. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додатокот за помош и нега — 1524
768. Одлука за измени на Одлуката за условите и начинот на увоз на стоки за потребите на општествено-политичките заедници и на нивните органи и организации во 1983 и 1984 година — — — — — 1517	784. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за установување на заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија — — — — — 1523
769. Одлука за измена и дополненије на Одлуката за Единствената класификација на дејностите — — — — — 1517	785. Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници — — — — — 1523
770. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредноста на стоките на кои се применува единствена царинска стапка — — — — — 1517	786. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1984 година — — — — — 1524
771. Одлука за измени на Одлуката за начинот и условите за земање и користење на определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година — — — — — 1517	787. Одлука за измена на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и динарските пласмани на банките во периодот од 1 октомври до 31 декември 1984 година — — — — — 1524
772. Одлука за измени на Одлуката за издавање ковани пари по повод 40-годишнината од битката на Неретва и 40-годишнината од битката на Сутјеска — — — — — 1518	788. Општествен договор за условите и начинот на решавање на прашањата за складирање на озрачено нуклеарно гориво и трајно оставање на радиоактивни отпадоци — — — — — 1526
773. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за електрична енергија — — — — — 1518	Одлука за оценување на уставноста на Одлуката за преминување на изградба, реконструкција и одржување на надземните водови од 10 и 1 kV со употреба на бетонски столбови на конзумното подрачје на „Електродистрибуција-Белград“ — — — — — 1529
774. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на телефонскиот импулс во внатрешниот телефонски сообраќај — — — — — 1518	Одлука за оценување на уставноста на член 24 став 1 точка 2 и член 28 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Печатница“ - Новинско издавачко претпријатие „Политика“ во Белград од 12 октомври 1979 година — — — — — 1527
775. Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување на специфична опрема, уреди и инструменти, на резервни делови и потрошен материјал за користење на таа опрема за организациите на здружен труд во областа на здравството, како и за граѓаните за лична употреба што се ослободени од плаќање царина — — — — — 1518	Одлука за престанување на важењето на член 34 од Законот за работните односи на работниците во здружениот труд — — — — — 1528
776. Упатство за условите и начинот на користењето на воздухопловите на Авиосервисот на сојузните органи — — — — — 1519	Одлука за оценување на уставноста на член 23 став 1, ал. 1 и 2 на Самоуправната спогодба за заедничките критериуми и мерилата за додела на станови и за одобрување на кредит на работниците на Сложената организација на здружен труд „3 мај“ Риека од 25 ноември 1978 година и на член 24 став 1 ал. 1 и 2 од Правилникот за давање станови на користење и за додела кредити на работниците на Основната организација на здружен труд „Мотори и бродски дигалки“ на Сложената организација на здружен труд „3 мај“ Риека од 25 ноември 1978 година — — — — — 1528
777. Правилник за условите под кои можат да се пуштаат во промет животните намирници и предметите за општа употреба конзервирани со зрачење — — — — — 1520	Укази — — — — — 1529

